



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 17 јули 2001
Скопје
Број 54

Аконтацијата за 2001 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1056.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВО НРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Се отповикува

I
Г-дин Јован Теговски, од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Мисијата на Република Македонија при Европската Унија.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III
Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 22/12-385
11 јули 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1057.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВО НРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР ШЕФ НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Се поставува

I
Г-дин Сашко Стефков, за вонреден и ополномоштен амбасадор-Шеф на Мисијата на Република Македонија при Европските Заедници, со седиште во Брисел.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III
Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 23/12-386
11 јули 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1058.

Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Република Македонија и член 99 став 2, а во врска со член 98 став 1 алинеја 3 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/98 и 50/99), претседателот на Собранието на Република Македонија, на 17 јули 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ

I
Во Изборната единица број 55 општина Брвеница - дел, општина Каменане - дел и општина Боговиње - дел - се распишуваат дополнителни избори за избор на еден пратеник во Собранието на Република Македонија.

II
Дополнителните избори ќе се одржат на 7 октомври 2001 година.

III
Дополнителните избори ќе ги спроведе Изборната комисија на Изборната единица број 55, под грижата на Државната изборна комисија.

IV
Изборните дејствија отпочнуваат со денот на објавувањето на Решението во "Службен весник на Република Македонија".

V
Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-2617/1
17 јули 2001 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1059.

Врз основа на член 11, став 1, точка 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19. 06. 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ ВО МЕШОВИТА СОПСТВЕНОСТ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за основање на друштво со ограничена одговорност во мешовита сопственост бр. 02-491/3, донесена на Управниот одбор на Јавното претпријатие "Македонијат" - Скопје, на седницата одржана на 14.05.2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3033/1
19 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1060.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.07.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1
Одлуката за пренесување на правото на користење на недвижен имот (објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 47/2001) бр. 23-2166/1 од 29 мај 2001 година, престанува да важи.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2166/3
10 јули 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1061.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за државната статистика ("Службен весник на Република Македонија" бр. 54/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 03.07.2001 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА ПЕРИОДОТ
1998-2002 ГОДИНА**

Член 1

1. Во Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97 и 11/2000), во членот 2, став 2 во табеларниот преглед на статистички истражувања се вршат следните измени:

1. Во делот "Статистика на внатрешна трговија" во статистичкото истражување со реден број 8 во колоната 2 (назив и периодика) бројот "2001" се заменува со бројот "2002".

2. Во делот "Работна сила" во статистичкото истражување со реден број 4 во колоната 5 (критичен момент - период) зборот "април" се заменува со зборот "септември".

Во статистичкото истражување со реден број 9 во колоната 6 (рокови за давање на податоците) броевите "25.04." се заменуваат со броевите "25.06.".

Член 2

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3473/1
3 јули 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1062.

Врз основа на член 164 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/2000 и 103/2000), а имајќи го предвид член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 34/2001), Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одржана на 20. 06. 2001 година, го донесе следниот

**ТАРИФНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. Во член 1 од Тарифникот за висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 23/2001):

- во точка 2, алинеја 2, по зборот "50.000.001" се додава зборот "ЕВРА"

- по точката 4 се додаваат три нови точки и тоа:

"5. надомест од приходите што брокерските куќи ги остваруваат месечно од сите видови берзански трансакции, во висина од 1%;

6. надомест за поднесување барање за издавање и воведување хартии од вредност и документи за удел во резидентните инвестициони фондови во странство и за издавање и воведување на странски хартии од вредност во Република Македонија во висина од 15.000,00 денари;

7. надомест за давање одобрение за издавање и воведување хартии од вредност и документи за удел во резидентните инвестициони фондови во странство и за издавање и воведување на странски хартии од вредност во Република Македонија, во висина од 0,3% од обемот на вредноста на издадените и воведените хартии од вредност од поднесеното барање;"

- во точка 13, по зборовите: "полагање на" се додаваат зборовите: "дел од".

2. Во член 1 од Тарифникот, точките 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 се менуваат следствено во 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.

3. Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-558/4
10 јули 2001 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

1063.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на РМ" бр. 3/97 и 23/99), министерот за правда донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ И ОСУДЕНИТЕ МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ**

I

Во решението за распоредување на осудените и осудените малолетни лица во казнено-поправните и воспитно-поправните установи ("Службен весник на РМ" бр. 34/99 и 67/99), во дел I точка 1 по зборот "Идризово" се додаваат зборовите: "со Отворено одделение во Велес".

Во делот I по точката 1 се додава нова точка 1.1. која гласи:

"1.1. Отворено одделение во Велес:

а) Машки лица - примарни сторители, осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 2 години односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува до 2 години од подрачјето на Основниот суд Велес; и

б) Машки и женски лица прекршочно-казнети од подрачјето на Основниот суд Велес."

Во делот I точка 6, зборовите: "отворени одделение" се заменуваат со зборовите: "Отворено одделение", а зборовите: "и Велес" се бришат.

Во делот I точката 6.2. се брише, а точката 6.3. станува точка 6.2.

Во делот I по точката 8.2. се додава нова точка 9 која гласи:

"9. Ако просторот за притвор е исполнет или од други оправдани причини, надлежниот суд во согласност со судот и затворот на друго подрачје, може да упати притворени лица и во друг затвор заради извршување на мерката притвор."

II

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-2661/3
22 јуни 2001 година
Скопје

Министер за правда,
Идет Мемети, с.р.

1064.

Врз основа на член 39 став 5 од Законот за заштита на растенијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/98 и 6/2000), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

**ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМАТА, УРЕДИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТУВАЊА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите што треба да ги исполнуваат правните лица во поглед на опремата, уредите и објектите за вршење испитувања на средствата за заштита на растенијата и тоа за биолошката ефикасност и физичко-хемиските својства, заради пуштање во промет.

Член 2

Правните лица кои вршат испитувања на биолошката ефикасност на средствата за заштита на растенијата, треба да ги исполнуваат следните услови:

1. да обезбедат објекти со посебни простории за фитопатолошки, ентомолошки, нематолошки и херболошки лаборатории;

2. да имаат опрема и уреди за лабораториски испитувања, и тоа:

а) општа лабораториска опрема и уреди
- лабораториска стаклена опрема со разни големина и одбележана зафатнина;

- лупи;
- биноклари;
- технички и аналитички ваги;
- термостати;
- фрижидери;
- сушници;
- лабораториски прскалки.

б) фитопатолошка лабораторија

- микробиолошки игли;
- УВ - ламба;
- микроскопи;
- простор за изолација и микроскопирање;
- автоклав.

в) ентомолошка лабораторија

- сонди;
- инектори;
- комора за испитување на фумиганти;
- ентомолошки кафези.

г) нематолошка лабораторија

- сонди;
- микроскоп;
- комплет сита.
- д) херболошка лабораторија
- хектолитарска вага;
- инструменти за мерење на влагата во зрното;
- прскалка со компресор за прецизна апликација.

3. да обезбедат површини и опрема за полски испитувања, и тоа:

- овошни и лозови насади;
- површини за повеќегодишни култури;
- површини за едногодишни култури;
- оранжерии и пластеници;
- грбни прскалки;
- депозитори;
- инектори.

Член 3

Правните лица кои вршат испитувања на физичко-хемиските својства на средствата за заштита на растенијата, треба да ги исполнуваат следните услови:

1. да имаат објекти - лаборатории за физичко-хемиски испитувања и посебни простории за чување на мострите од средствата за заштита на растенијата, чистите активни материи (стандарди со позната чистота) и технички активните материи;

2. да имаат опрема и уреди за квалитативно и квантитативно определување на физичко-хемиските својства на средствата за заштита на растенијата и на нивните активни материи, и тоа:

- опрема за гасна хроматографија, течна хроматографија;
- спектроскопија;
- уреди за определување на точка на палење, отворен и затворен систем;
- уреди за определување на точка на топење;
- стаклена апаратура.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за условите под кои претпријатијата односно други правни лица можат да вршат биолошки предиспитувања и испитувања на физичките, хемиските и биолошките својства на средствата за заштита на растенијата ("Службен лист на СФРЈ" бр. 36/91).

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-4398/1
06 јули 2001 година
Скопје

Министер,
Марјан Горчев, с.р.

1065.

Врз основа на член 35 став 2, член 36 став 2 и член 37 став 2 од Законот за заштита на растенијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/98 и 6/2000), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за здравство и министерот за животна средина и просторно планирање, донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМАТА, УРЕДИТЕ И ПРОСТОРИИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите што треба да ги исполнуваат правните лица во поглед на опремата, уредите и просториите за вршење дејност производство, промет на големо и мало на средствата за заштита на растенијата и содржината и начинот на водење на регистарот.

Правните лица од став 1 на овој член, покрај условите пропишани со овој правилник, треба да ги исполнат и техничките и санитарно-хигиенските услови согласно прописите за промет на отрови.

Член 2

Правните лица кои вршат дејност производство на средства за заштита на растенијата треба да ги имаат следните простории и уреди:

1) фабричка хала за производство на средства за заштита на растенија, со соодветен пристап и вентилација и без приклучок на директна канализација.

Во рамките на фабричката хала треба да се изградени:

а) простории за прием и сместување на сировини, со издвоен дел - карантин за сировини (отрови од I група);

б) простории за производство на средства за заштита на растенијата со:

- производна линија за течни формулации на средства за заштита на растенијата;
- производна линија за полуврсти формулации на средства за заштита на растенијата;
- производна линија за цврсти формулации на средства за заштита на растенијата;
- производна линија за формулации на средства за заштита на растенијата за посебни намени.

2) складови со опрема, за сировини за производство на средства за заштита на растенијата, и тоа:

- склад за хербициди;
- склад за фунгициди и зооциди;
- склад за растворувачи и полнители.

3) складови за готови средства за заштита на растенијата:

- склад за хербициди;
- склад за сите други средства за заштита на растенијата.

4) уреди за пречистување на отпадни води, со одвојување на:

- атмосферски води;
- санитарни води и
- технолошки води што се пречистуваат.

5) уреди за пречистување на отпадни гасови, што се "факаат", плакнат или неутрализираат.

Производителите на средства за заштита на растенијата потребно е да обезбедат начин на уништување на отпадните материји од процесот на производството, неупотребливите количини на сировини и средства за заштита на растенијата и искористената амбалажа или да имаат сопствени уреди за согорување.

Член 3

Просториите од член 2 на овој правилник треба да ги исполнуваат следните услови:

- 1) градежно-технички да се погодни за намената за која се определени, односно ѕидовите, подовите и таваните да се изградени од тврд незапалив материјал, да се со мазни површини и да можат брзо и лесно да се чистат;
- 2) да се осветлени и климатизирани за безбедна работа на уредите и за сместување на сировини, полупроизводи и готови средства за заштита на растенијата;
- 3) опремата и уредите во просторијата да се распоредени така што да е можно непречено одвивање на процесот на работата во сите фази, без ризик и можност на замена и мешање на различни сировини и нивни компоненти;
- 4) ако процесот на производство на едно средство за заштита на растенијата се одвива во повеќе простории, тие простории треба да бидат поврзани за да може производството да се одвива без пречки и влијанија врз квалитетот на производот;
- 5) да овозможуваат транспорт на сировини и готови средства за заштита на растенијата.

Член 4

Производителите на средства за заштита на растенијата треба да имаат соодветна опрема која ги исполнува следните услови:

- 1) да е погодна за употреба според техничките карактеристики и капацитетот;
- 2) да е можно редовно одржување и чистење;
- 3) да обезбедува заштита од секаков вид на загадување во процесот на производство;
- 4) да обезбедува сигурност во процесот на производство;
- 5) во текот на производството видно да обележува број на серија и дата на производство на средството за заштита на растенијата.

Член 5

Производната линија за течните формулации на средствата за заштита на растенијата (воден раствор, емулзија на масло во вода, емулзија на вода во масло, емулзија за третирање на семето, концентрат за емулзија, концентрирана емулзија, концентриран раствор и други облици на течни формулации) за производство на хербициди треба да биде одвоена од линијата за производство на фунгициди и зооциди.

Производната линија од став 1 на овој член треба да има:

- 1) приемни (подземни или надземни) резервоари за растворувачи со опрема (мерачи на протокот);
- 2) реактори со мерна техника во "S" електрично изведуваче;
- 3) пумпи за активни материји, растворувачи и емулгатори;
- 4) приемни садови (комори) за подгревање односно преминување на компонентите од цврста во течна состојба;
- 5) ваги за мерење на составните компоненти и готовите производи и
- 6) машини (пакерки) за пакување на готови производи (полуавтоматски или автоматски) со прецизно мерење на соодветниот вид пакување.

Член 6

Производната линија за полуцврстите формулации на средствата за заштита на растенијата (концентрирана суспензија, суспензија, суспензија, флауидна паста, суспензија на капсули и др.) треба да има:

- 1) приемни резервоари;
- 2) реактори со дисперзер;
- 3) млинови за предмелење и фино мелење во течна состојба;
- 4) вакуум уреди, моно пумпи, транспортери, мерачи на протокот;
- 5) ваги за мерење на составните компоненти и готовите производи и
- 6) машини (пакерки) за пакување на готови производи (полуавтоматски или автоматски) со прецизно мерење на соодветниот вид пакување.

Член 7

Производната линија за цврстите формулации на средствата за заштита на растенијата треба да има:

- 1) за прашива (прашиво за запрашување на растенијата, прашиво за запрашување на семето):
 - соодветни мешалки за хомогенизација на цврстите компоненти и за хомогенизација на течната и цврстата компонента;
 - ваги за мерење на составните компоненти и готовите производи;
 - пумпи, транспортери, аспирациони филтри, компресорски станици и
 - машини (пакерки) за пакување на готови производи (полуавтоматски или автоматски) со прецизно мерење на соодветниот вид пакување.
- 2) за микро и макро гранули:
 - соодветни мешалки (гранулятор мешач);
 - ваги за мерење на составните компоненти и готовите производи;
 - транспортери, аспирациони филтри и
 - машини (пакерки) за пакување на готови производи (полуавтоматски или автоматски) со прецизно мерење на соодветниот вид пакување.
- 3) за прашкасти формулации (водорастворлив прашок, вододисперзибилен прашок за третирање на семе, водорастворливо прашиво за третирање на семе и др.):
 - соодветни приемни садови;
 - млинови (чеканичари, воздушно-струјни);
 - ваги за мерење на составните компоненти и готовите производи;
 - филтер циклони, транспортери, компресорска станица и
 - машини (пакерки) за пакување на готови производи (полуавтоматски или автоматски) со прецизно мерење на соодветниот вид пакување.

Член 8

Производната линија за формулациите на средствата за заштита на растенијата за посебни намени (пелети, таблети, мамци и др.) треба да има:

- 1) приемни садови за подготовка на компонентите и активната материја;
- 2) ваги за мерење на составните компоненти и готовите производи и
- 3) машини (пакерки) за пакување на готови производи (полуавтоматски или автоматски) со прецизно мерење на соодветниот вид пакување.

Член 9

Производителите на средства за заштита на растенијата треба да имаат соодветна лабораторија која располага со неопходна опрема за определување на квалитативни, квантитативни и физичко-хемиски својства на средствата за заштита на растенијата што ги произведуваат.

Член 10

Производителите на средства за заштита на растенијата за вработените треба да имаат посебна просторија за гардероба, со санитарен јазол, и просторија за вршење на административни работи.

Член 11

Правните лица кои вршат дејност промет на големо треба да имаат објекти за сместување, чување и издавање односно пуштање во промет на средства за заштита на растенијата.

Објектите треба да имаат просторија за складирање на средствата за заштита на растенијата со соодветен капацитет (склад), просторија за стручните лица, просторија за гардероба и санитарен јазол.

Во складот треба да има палети, доволно одвоени заради манипулирање при преместувањето и издавањето на средства за заштита на растенијата.

Средствата за заштита на растенијата од I група отрови посебно се издвојуваат во простор ограден со жичена преграда, кој се заклучува.

За средствата за заштита на растенијата со изминат рок се обезбедува посебен простор во складот, каде се чуваат се до нивното уништување.

Член 12

Правните лица кои вршат дејност промет на мало треба да имаат објекти (земјоделски аптеки) со ограден работен, продажен и магацински дел, како и посебна просторија за гардероба и санитарен јазол.

Работниот дел служи за престој и работа на стручните лица. Во работниот дел може да бидат сместени литература, рекламен материјал (проспекти, упатства и друго), опрема и помагала за идентификација односно утврдување на растителни болести, штетници и плевели.

Продажниот дел служи за промет на средства за заштита на растенијата кои се сместени на рафтови и опрема за примена на средствата за заштита на растенијата. Ако во продажниот простор се врши продажба на семе и саден материјал, тие мораат да бидат сместени во посебно издвоен простор (боксови) на продажниот дел.

Магацинскиот дел служи за преместување на средства за заштита на растенијата и на опремата за примена на тие средства, кој се издвоени од семето и садниот материјал во боксови.

Член 13

Во продажниот и магацинскиот дел треба да биде вградена соодветна вентилација за проветрување на истите.

Член 14

Покрај просториите од член 12 на овој правилник, земјоделските аптеки треба да имаат посебен простор за преместување на средствата за заштита на растенијата со изминат рок, каде се чуваат се до нивното уништување.

Член 15

Правните лица чија дејност е вршење производство и промет на големо и мало на средствата за заштита на растенијата, треба да имаат кутија за прва помош.

Член 16

Правните лица кои вршат дејност производство и промет на големо и мало на средствата за заштита на растенијата се запишуваат во Регистарот за: правни лица кои вршат производство на средства за заштита на растенијата (образец бр. 1), правни лица кои вршат увоз и промет на големо на средства за заштита на растенијата (образец бр. 2) и правни лица кои вршат промет на мало на средства за заштита на растенијата (образец бр. 3), кој е составен дел на овој правилник.

Регистарот од став 1 на овој член е поврзан со цврст повез.

Член 17

Податоците за настанатите промени по запишувањето во регистарот се внесуваат во посебна графа "промени" според добиеното известување за промените од запишаното правно лице. За секоја промена се наведува основот за нејзиното запишување во регистарот или бришење од регистарот.

Член 18

Актите и списите што се во врска со утврдувањето на пропишаните услови за производство и промет на големо и мало на средствата за заштита на растенијата и запишувањето во регистарот се чуваат одделно и се составен дел на регистарот.

Член 19

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престануваат да важат Правилникот за условите што мораат да ги исполнуваат претпријатијата односно други правни лица чија дејност е производство на средства за заштита на растенијата ("Службен лист на СФРЈ" бр. 36/91) и Правилникот за условите што мораат да ги исполнуваат претпријатијата односно други правни лица чија дејност е промет на средства за заштита на растенијата на големо и мало ("Службен лист на СФРЈ" бр. 36/91).

Член 20

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-4520/1
6 јули 2001 година
Скопје

Министер,
Марјан Ѓорчев, с.р.

Образец бр. 1

РЕГИСТАР ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ПРОИЗВОДСТВО НА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

Регистарски број и датум
Назив на правното лице
Место и адреса
Датум и број на барањето
Датум и број на Решението за вршење дејност-производство, издадено од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
Сертификат за потеклото на активната материја
Група на отрови на средството за заштита на растенијата кое се произведува
Промени
Забелешки

Образец бр. 2

РЕГИСТАР ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УВОЗ И ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО НА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

Регистарски број и датум
Назив на правното лице
Место и адреса
Датум и број на барањето
Датум и број на Решението за вршење дејност-увоз и промет на големо, издадено од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
Сертификат за потекло на средството за заштита на растенијата кое се увезува и се пушта во промет на големо
Група на отрови на средството за заштита на растенијата кое се увезува и се пушта во промет на големо
Назив на производителот на средството за заштита на растенијата од каде се врши увозот
Место и адреса
Промени
Забелешки

Образец бр. 3

**РЕГИСТАР
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ПРОМЕТ НА
МАЛО НА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА
НА РАСТЕНИЈАТА**

Регистарски број и датум
Назив на правното лице
Место и адреса
Датум и број на барањето
Датум и број на Решението за вршење дејност-промет на мало, издадено од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
Сертификат за потекло на средството за заштита на растенијата кое се пушта во промет на мало
Група на отрови на средството за заштита на растенијата кое се пушта во промет на мало
Назив на добавувачот од каде е набавено средството за заштита на растенијата
Место и адреса
Промени
Забелешки

1066.

Врз основа на член 20, 49 и 65 став 1 точка 30 Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 29/96-пречистен текст и бр. 37/98) и член 42 од Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000), Советот на Народна банка на Република Македонија, на 05.07.2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА МЕРКИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ СПРЕМА БАНКИ ВО УСЛОВИ НА ПРИВРЕМЕНА ИЛИ ТРАЈНА НЕЛИКВИДНОСТ ("СЛ. ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" БР. 17/98 И 51/2001) - ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ -

1. Со оваа одлука се утврдуваат мерките и постапката за преземање мерки спрема банките во услови на привремена или трајна неликвидност.

2. Банката е привремено неликвидна доколку:

- ги задржува од извршување Налозите на депонентите поднесени за плаќање;

- не ги измирува, или не е во состојба да ги измири обврските што доставуваат за плаќање спрема странство и во земјата;

- не ги измирува навремено обврските по користени средства од примарната емисија по сите основи;

- не ја извршува обврската за одржување на просечно ниво на задолжителна резерва, односно користи средства на задолжителна резерва над дозволеният процент од точка 7 од Одлуката за пресметување, издвојување и користење на задолжителна резерва на банките за одржување на нивната дневна ликвидност ("Сл. весник на РМ" бр. 62/95, 9/96, 53/96, 65/96, 26/97, 21/99, 24/2000, 41/2001, 43/2001 и 51/2001);

- не ја извршува обврската за одржување на минимална ликвидност; и

- не ја извршува обврската за одржување на најмалиот износ на девизни средства на сметките во странство;

- по завршување на финалната обработка на Налозите за плаќање на крајот од денот, банката искаже негативно салдо на жиро-сметката.

3. Доколку банката е привремено неликвидна гувернерот може спрема таа банка да преземе мерки, согласно Законот за Народна банка на Република Македонија и Законот за банките.

4. Банката е трајно неликвидна доколку:

- без прекин подолго од 5 дена, односно со прекин подолго од 8 дена во текот на последните 45 дена не ги измирува, или не е во состојба да ги измири пристигнатите обврски во земјата или странство, односно доколку наместо банката обврските ги исполнило друго правно лице, или Република Македонија по основ на гаранција;

- без прекин подолго од 5 дена, односно со прекин подолго од 8 дена во текот на последните 45 дена не располага со доволно средства за покривање на депозитите што може да се повлечат; и

- без прекин подолго од 3 дена, односно со прекин подолго од 5 дена во текот на последните 30 дена, искажува негативно салдо на жиро-сметката по завршувањето на финалната обработка на Налозите за плаќање на крајот на денот.

5. По утврдувањето на состојбата од претходниот став на оваа точка, гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесува одлука за прогласување на банката за неликвидна и во врска со оваа одлука гувернерот на Народна банка на Република Македонија изрекува мерка банката да се исклучи од платниот промет.

Исклучувањето на неликвидна банка од платниот промет подразбира дека:

- нема да се извршуваат Налози издадени од неликвидна банка за плаќање од нејзината жиро-сметка, или девизните сметки во странство;

- нема да се извршуваат Налози за плаќање поднесени од депонентите за исплати од нивните сметки во банката;

- неликвидна банка не може да врши плаќање во готови пари во домашна и странска валута;

- неликвидна банка не смее да се задолжува во земјата и странство;

- уплатите во корист на сметките на депонентите на банката ќе се насочуваат во депозит во Народна банка на Република Македонија;

- гувернерот ќе овласти лице од Народна банка на Република Македонија да го контролира спроведувањето на мерките изречени врз основа на точка 6 од оваа одлука.

Исклучувањето на неликвидната банка од платниот промет не се однесува на:

- плаќање по основ на активирани девизни гаранции и конформирани акредитиви отворени во странство од девизна сметка на банката во странство и на пристигнати обврски по девизни акредитиви и камати спрема странство;

- ќе се извршуваат сите Налози за уплати во корист на банката врз основа на наплата на достасани обврски од должниците на банката; и

- исплати по штедни влогови и тековни сметки според прописите.

6. Врз основа на Одлуката за прогласување на банка за неликвидна, најдоцна во рок од 8 дена од нејзиното донесување се испитуваат условите и се воведува предсанациона, санациона, ликвидациона или стечајна постапка кај банката.

7. Одлуката за прогласување на неликвидност на банка се доставува до банката и до органите определени со прописите.

8. Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за поблиските услови за прогласување на неликвидност на банка и постапката по прогласувањето на неликвидност на банка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 45/96).

9. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О.бр.02-15/178-2001

5 јули 2001 година

Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1067.

Врз основа на член 63 став 1 точка 14 и член 80 точка 1 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 29/96-пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXXXIX-та седница, одржана на 28.06.2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ("СЛ. ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" БР. 82/92, 68/93, 28/94, 67/94, 22/95, 56/95, 62/95, 4/96, 45/96, 60/96, 61/98, 24/2000, 16/2001 и 50/2001)
- ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ -

1. Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) за услугите што ги врши во своето работење, наплатува надоместок според одредбите на тарифата од оваа одлука (во натамошниот текст: тарифата).

2. Ако за ист вид на услуги странски коресподент наплатува и ризичен износ на надоместок од надоместокот од оваа тарифа, Народна банка ќе го применува принципот на реципроцитет.

Одредбата од став 1 на оваа точка Народна банка ќе ја применува и спрема странските државјани во Република Македонија ако спрема македонските државјани во земјата на странскиот државјанин, се применуваат повисоки ставови од ставовите предвидени во оваа тарифа.

3. Надоместокот по работите на девизните трансфери Народна банка го наплатува од денарската противвредност на девизниот износ.

4. Надоместокот за услуги, од точка 1 на оваа одлука, Народната банка го наплатува, по одделни видови на работи, според следната тарифа:

Број на тарифниот став и вид на работи	Височина на надоместот
1	2

Во надоместокот на услугите во точка 1 на оваа одлука не е пресметан данокот на промет на услуги, кој паѓа на товар на корисникот на услугата.

I. ДЕВИЗНИ РАБОТИ

1. Работи со девизи

а) Работи на купопродажба на девизни средства со комерцијални банки:

1.1. Продажба на девизи на овластени комерцијални банки	0,5% (од сто), а најмалку 2000 денари
1.2. Купување на девизи од овластени комерцијални банки	без надоместок

Во цената на надоместокот е вклучен и трансферот на средства.

За определување на основата за пресметување на провизиите за работите на продажба на девизни средства со комерцијалните банки се користат средните курсеви од индикативната курсна листа на НБРМ на денот на склучувањето на трансакцијата.

Надоместокот Народна банка на Република Македонија го наплатува веднаш со склучувањето на трансакцијата.

б) Работи на купопродажба на девизни средства со останатите домашни лица:

1.3. Продажба на девизи	0,2% (од сто)
1.4. Купување на девизи	без надоместок

За определување на основата за пресметување на провизиите за работите на продажба на девизни средства се користат продажните курсеви од индикативната курсна листа на НБРМ на денот на склучување на трансакцијата.

Надоместокот Народна банка на Република Македонија го наплатува веднаш со склучувањето на трансакцијата.

2. Трансфери

2.1. Надомест за реализација на трансфери во странство	0,2% (од сто)
2.2. Измени на трансферот	750 денари
2.3. Свифт трошоци во висина од	500 денари по дознака

За определување на основата за пресметување на провизиите за трансферите се користат продажните курсеви од индикативната курсна листа на Народна банка на Република Македонија на денот на склучување на трансакцијата.

Надоместокот Народна банка на Република Македонија го наплатува веднаш со склучувањето на трансакцијата. Надоместокот на дознаките по основ сторно не се наплатува.

Налогодавачот на секој трансфер во висина под 250 евра е должен да ги намира сите надоместоци и трошоци со кои странскиот коресподент ја товари Народна банка на Република Македонија. Овој надоместок се плаќа во денари согласно прописите.

Од плаќање на надоместок за реализација на трансфер во странство се ослободени плаќањата кои се реализираат согласно Законот за уредување на односите во врска со отплатата на користените кредити од меѓународните финансиски организации ("Сл. весник на РМ" бр. 48/94).

3. Работа со странски ефективни средства за плаќање

а) Работи на купопродажба на ефективни странски за плаќање со домашни овластени комерцијални банки.

3.1. Продажба на ефективни странски средства за плаќање на овластени комерцијални банки	без надоместок со трансфер на девизи на сметките во странство
3.2. Купување на ефективни странски средства за плаќање од овластени банки	без надоместок со трансфер на девизи на сметките во странство

б) Работи на купопродажба на ефективни странски средства за плаќање со останати домашни лица

3.3. Продажба на ефективни странски средства за плаќање	0,2% (од сто)
3.4. Купување на ефективни странски средства за плаќање	0% (од сто)

За определување на основата за пресметување на провизиите за работите на продажба на девизни средства се користат продажните курсеви од индикативната курсна листа на Народна банка на Република Македонија на денот на склучување на трансакцијата.

Надоместокот Народна банка на Република Македонија го наплатува веднаш со склучувањето на трансакцијата.

в) Работи со фалсификати	
3.5. Вештачење на фалсификати	2% (од сто) или најмалку 2000 денари
3.6. Анулирање на чекови и кредитни писма	2% (од сто) или најмалку 2000 денари

4. Инкасо документи

а) Чекови, обврзници и други хартии од вредност	
4.1. Испратени во странство	0% (од сто)
4.2. Примени од странство	0,0% (од сто)
б) Други документи	
4.3. Одобренија и задолженија по решенија на надлежниот републички орган	0% (од сто)
в) Стокови исправи	
4.4. Испратени во странство	0% (од сто)

4.5. Примени од странство г) Меници	0% (од сто)
4.6. Без протест	0% (од сто)
4.7. Со протест	0% (од сто)
4.8. Прибавување на акцепт	0,75% (од сто) најмалку 24.750 денари, не повеќе од 1.000.000 денари
4.9. Испраќање на меница во странство	10.000 денари по меници
5. Гаранции	
5.1. Издавање на гаранција со покритие	1% (од сто) најмалку 10.000 денари не повеќе од 300.000 денари (се наплатува тримесечно)
5.2. Издавање на гаранција без покритие	1,25% (од сто), најмалку 12.500 денари, не повеќе од 375.000 денари (се наплатува тримесечно)
5.3. Издавање на гаранција со обезбедување на покритие на плаќањето	1% (од сто) најмалку 10.000 денари, не повеќе од 300.000 денари (се наплатува тримесечно)
5.4. Измена на условите на гаранцијата	1.500 денари
5.5. Манипулација со документите	0,3% (од сто), најмалку 1.000 денари, не повеќе од 100.000 денари
5.6. Издавање на супергаранции	1,50% (од сто), најмалку 25.000 денари, не повеќе од 500.000 денари (се наплатува тримесечно)
5.7. Издавање на гаранција и на други форми на емство по кредитите за рефинансирање	1% (од сто), најмалку 10.000 денари, не повеќе од 300.000 денари (се наплатува тримесечно)
б) Лоро гаранции	
5.8. Спроведување на гарантно писмо	1.500 денари
5.9. Нотификација без обврска на банката	0,2% (од сто) најмалку 1000 денари не повеќе од 100.000 денари (се наплатува тримесечно)
5.10. Манипулација со исправите	0,3% (од сто) најмалку 1000 денари, не повеќе од 100.000 денари

За определување на основата за пресметување на провизиите за работите со акредитивите се користат продажните курсеви од индикативната курсна листа на НБРМ на денот на отворањето на акредитивот.

Налогодавачот по ностро акредитиви е должен да ги намира сите надоместоци и трошоци со кои странскиот кореспондент ја товари Народна банка на Република Македонија без оглед на тоа дали акредитивот се отвора со или без положено покритие. Овој надоместок се плаќа во денари согласно со прописите.

Надоместокот по ностро акредитивите се пресметува однапред, а секое започнато тримесечје се смета како цело. Плаќањето на провизијата се врши по затворањето на акредитивот. Во случаите кога акредитивот нема да се искористи, делумно или во целост провизијата не се враќа.

7. Тековни сметки на странски лица

а) Лоро сметки

7.1. Уплата на девизи	без надоместок
7.2. Исплата на девизи	0,15% (од сто)

За определување на основата за пресметување на провизиите за работите со акредитивите се користи износот на девизи кој се исплатува. Провизијата се наплаќа во девизи.

II. ТРЕЗОРСКИ РАБОТИ

8. За чување на депозити:

8.1. Затворени-запечатени депозити со ознака на вредноста	2% (од илјада), а годишно најмалку 4.000 денари (се наплатува годишно однапред) по тежина 4.000 денари по килограм годишно, секој започнат килограм се смета како цел, (се наплатува годишно однапред)
8.2. Затворени-запечатени депозити, без ознака на вредноста	8.000 денари депозит за година (се наплатува годишно однапред)
8.3. Запечатени депозити со резервни клучеви (само од банки)	8.000 денари депозит за година (се наплатува годишно однапред)
9. За чување на специјален, судски и друг депозит со скапоцености и со странска валута:	
9.1. Држење на депозитот	3% (од сто), а најмногу 8.000 денари (наплата годишно однапред)
9.2. Процена и продажба	20% (од сто) од вредноста

Надоместокот за чување, процена и продажба се наплатува од корисникот на депозитот.

10. За откуп на злато, платина и други благородни метали	без надомест
11. Замена на пари:	
11.1. Замена на оштетени банкноти	5% (од сто) од номиналната вредност
11.2. Замена на оштетени сребрени ковани пари	20% (од сто) од номиналната вредност
11.3. Замена на други оштетени ковани пари	без надоместок
12. Дополнителна замена на банкноти и ковани пари повлечени во оптек	5% (од сто) од номиналната вредност

III. ЗАЕМИ

13. Внатрешни заеми:

13.1. Издавање на хартии од вредност (освен благаянички записи)	1% (од илјада) од номиналната вредност
13.2. Амортизација на хартија од вредност (освен благаянички записи)	2% (од илјада) од номиналната вредност, а најмалку 4.000 денари
13.3. Исплата од втасани купони, обврзници и хартии од вредност	1% (од илјада) од номиналната вредност, а најмалку 12.000 денари
13.4. Депозити на невратени обврзници на државни заеми и благаянички записи	8.000 денари по парче за година
13.5. Преземање на хартии од вредност од седиштето на СОК	1% (од илјада) од номиналната вредност, а најмалку 8.000 денари

14. Надворешни заеми:

14.1. Ликвидација на купони и обврзници по предвоени заеми	1,5% (од илјада) од номиналната вредност, а најмалку 8.000 денари
14.2. Ликвидација на обврзници по меѓудржавни спогодби	1,5% (од илјада) од номиналната вредност, а најмалку 12.000 денари

IV. ОДНОСИ СО РЕПУБЛИКАТА

15. Исплата на курсните разлики по определени странски кредити	1% (од илјада) по секоја извршена исплата на крајниот корисник
16. Издавање на обврзници	1% (од илјада) од номиналната вредност
17. Амортизација на обврзници	2% (од илјада) од номиналната вредност

V. ПОСЕБНИ РАБОТИ		
18. Користење и отплата на странски заеми и кредити за сметка на општествено политичките заедници	0,1% (од илјада) годишно, најмалку 12.000 денари однапред од странските кредити на крајот на изминатото полугодие	400 денари
19. Издавање, дистрибуирање и евиденција на таксени и даночни и други вредносници	5% (од сто) на номиналниот износ на продадените таксени и даночни вредносници (административни, судски и таксени марки и меници бланкети)	100 денари
20. Замена на оштетени, откуп на неупотребливи и оштетени таксени и даночни вредносници	3% (од сто) на номиналниот износ	400 денари
21. Издавање на конзуларни марки	5% (од сто) на номиналниот износ на издадените вредносници износ на фактичките трошоци	1.500 денари
22. Продажба на денарски банкноти на странски кореспонденти		100 денари
23. Враќање на денарски банкноти од странски кореспонденти до износ од 10% по аранжман		400 денари
23.1. За кореспондентни-купувачи по договор со Народна банка	-износ на фактичките трошоци (2% од илјада) за банкноти, а најмалку 4.000 сметано од номиналната вредност на пратката (4% од илјада) за ковани пари (најмалку 8.000 денари) сметано од номиналната вредност на пратката	100.000 денари
23.2. За кореспонденти што не се купувачи по договор	-износ на фактичките трошоци -5% (од илјада) за банкноти (најмалку 4.000 денари) сметано на номиналната вредност на пратката 10% (од илјада) за купување на пари (најмалку 8.000 денари)	50.000 денари
24. Продажба на странски купувач нумизматички пари	-фактички трошоци и 10% (од сто) на продажната цена на нумизматички пари	100.000 денари
VI. ДРУГИ РАБОТИ		
25. Достава на вредности:		
25.1. Достава на вредности преку пошта	2% (од илјада) најмалку 8.000 денари	100.000 денари
25.2. Известување за достава на вредности		50.000 денари
26. Разно:		
26.1. Публикации на Народна банка	износ на фактичките трошоци	100.000 денари
26.2. Издавање на разни потврди, уверенија и друго	20.000 денари	
26.3. Давање на стручни одговори по барање на граѓани, претпријатија или институции во врска со граѓански предмети. По барање на правни и физички лица НБРМ ги издава следниве документи и ги наплаќа следните надоместоци, освен на барање на судовите:	1.000 денари	
1. Потврда за движење на курсот на една валута за еден ден	200 денари	
2. Потврда за движење на курсот до три валути за еден ден	300 денари	
3. Потврда за движење на курсот над три валути за еден ден		400 денари
4. Менувачка курсна листа за еден ден		100 денари
5. Менувачка курсна листа за една недела		400 денари
6. Менувачка курсна листа за еден месец		1.500 денари
7. Индикативна курсна листа за еден ден		100 денари
8. Индикативна курсна листа за една недела		400 денари
9. Индикативна курсна листа за еден месец		1.500 денари
10. Потврда за курсот на валути вон официјалната курсна листа		500 денари
26.4.		
1. Провизија за разгледување на барање за издавање дозвола за основање на банка		100.000 денари
2. Провизија за разгледување на барање за издавање дозвола за основање на штедилница		50.000 денари
3. Провизија за разгледување барање за издавање на дозвола за основање на филијала на странска банка		100.000 денари
4. Провизија за разгледување на барање за издавање на дозвола за основање и работа на пазарот на пари и кратк. хартии од вредност		100.000 денари
5. Провизија за разгледување на барање за издавање на дозвола за вршење на статусни промени		50.000 денари
6. Провизија за издавање согласност по член 16 од точка 1 до 10		30.000 денари
Провизија за издавање согласност за измена на седиште на банка		10.000 денари
Провизија за издавање согласност по член 9 од Законот за банки и штедилници, освен за промените по точка 8 став 2 алинеја 3 од Одлуката за документацијата и постапката за издавање на согласности според одредбите на Законот за банки и штедилници ("Службен весник на РМ" бр. 26/96, 27/98 и 49/98) кај што провизијата изнесува		30.0 денари
7. Провизија за издавање на дозвола за вршење на работите по член 40 од Законот за банки и штедилници		50.000 денари
8. Провизија за издавање на овластување за вршење на платен промет и кредитни односи со странство		50.000 денари
9. Провизија за издавање на дозвола за вршење на девизно валутни работи		20.000 денари
10. Провизија за издавање на решение за вршење менувачки работи во свое име и за своја сметка и во име и за сметка на некоја банка		20.000 денари
11. Провизија за издавање на решение за измена на решение за вршење менувачки работи за ново менувачко место		15.000 денари

12. Провизија за издавање на решение за измена на решение за вршење менувачки работи со кое се менува ад-реса 8.000 денари
13. Провизија за издавање на решение за измена на решение за вршење менувачки работи заради усогласување на името на правниот суб-јект со решение за пререгистрација 3.000 денари

При повторно барање за издавање на дозволите и согласностите од оваа потточка, провизијата изнесува двојно од провизијата утврдена во претходниот став.

5. Покрај надоместокот што е предвиден со оваа тарифа, Народна банка ги наплатува сите фактички трошоци што ги имала во врска со извршувањето на услугите.

Под фактичките трошоци се подразбираат:

- а) Поштарина за препорачани, експресни и авионски пратки, пратки со рецепис и други посебни ракувања со пратки, поштарина за пакети, како и транспортни трошоци,
- б) Трошоците за телеграми, телекси, телефакси и телефонски разговори,
- в) Трошоци за материјалите за пакување,
- г) Трошоците што ги засметуваат другите банки во земјата кои учествуваат во извршувањето на работите,
- д) Провизија и трошоци што ги засметуваат странските банки,
- ѓ) Такси, даноци и сл. што Народна банка ги плаќа за сметка на корисникот на услугата,
- е) Трошоци за премија на осигурување што Народна банка ја плаќа за сметка на корисникот на услугата,
- ж) Други издатоци што се направени по барање од корисникот на услугата.

6. Провизијата при издвојување на дел од девизните резерви согласно со Одлуката за користење на дел од девизните резерви за издавање на гаранции на овластени банки за работи со странство во функција на поддржување на стопански активности изнесува 0,1% месечно од ангажираниот износ, освен за долгорочни кредити за инвестициони вложувања.

Провизијата се наплатува од овластената банка.

7. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила, на територијата на Република Македонија престанува да важи Одлуката за единствената тарифа по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги вршат Народна банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 83/90).

8. Оваа одлука влегува во сила 8 дена по објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О.бр.02-15/LXXXIX-8/2001
28 јуни 2001 година Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 378/2001, од 09.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-183-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Централно основно училиште "Димче А Габерот" Демир Капија, ул. "Маршал Тито" бр. 11.

Се врши промена на лице овластено за застапување и тоа: Се брише: Тилев Димче - директор без ограничување. Се запишува: Коцева Зорка - директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 378/2001. (11770)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2715/2000, од 17.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02009208?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште и управител на Друштво за трговија на големо и мало ЕЛМИ-97 Елизабет ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Московска" бр. 5, лик. 1.

Промена на седиште на: Друштво за трговија на големо и мало ЕЛМИ-97 Елизабет ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Даскал Камче" бр. 1-3-13.

Се брише: Соњица Младеновска - управител без ограничување. Се запишува: Елизабет Јанчулева - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2715/2000. (11771)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 966/2001, од 12.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02027329?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето - престанокот на трговец поединец на Автопревозник ЕР-ПРЕВОЗ Делија Абаз Шукурица ТП с. Љубин, Општина Сарај.

Бришење - престанок на трговец поединец на: Автопревозник ЕР-ПРЕВОЗ Делија Абаз Шукурица ТП с. Љубин, Општина Сарај.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 966/2001. (11772)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2314/2000, од 24.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02013090?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно ЗТД на Милчевски Љубомир Тони ТО МИ ТП колонијал, ул. "Марјовска" бр. 2 б, Скопје.

Дејности во внатрешниот промет: 52.11 - трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Милчевски Тони - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2314/2000. (11798)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1008/2001, од 19.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02027725?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Друштво за производство и промет ОЛИМПИА Толов Коце ДООЕЛ Неготино, ул. "Енгелсова" бб.

Фирмата се променува и во иднина ќе гласи: Друштво за производство, промет и услуги ТОЛБИР увоз-извоз ДООЕЛ Неготино, ул. "Енгелсова" бб.

Дејностите се прошируваат со: 15.96, 15.97, 20.10/1, 51.66, 55.11, 55.12, 55.23, 70.31, 74.40.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1008/2001. (11799)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1163/2001, од 25.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02025223?-4-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на "МАКМЕ-ТАЛ" Акционерско друштво за инженеринг, консалтинг, производство и промет АД Скопје, ул. "Железничка" бр. 37.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет - претседател на Управен одбор:

Се брише Вељановски Димче, претседател на упоравен одбор, а

Се запишува Сашо Анастасов - претседател на Упоравен одбор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1163/2001. (11800)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1141/2001, од 26.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02012441?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница на Трговско друштво за превоз, трговија и услуги ЕУРО КОНТИНЕНТАЛ 2000 Марјанчо Јанкуловски и други ДОО экспорт-импорт Скопје, ул. "Мијачка" бр. 2.

Зголемување на основната главница на друштвото за 62.000 ДЕМ или 1.933.000,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1141/2001. (11801)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1072/2001, од 17.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 7-02000978-000-09, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Општинско јавно претпријатие за вршење на комунални работи ВАРДАР с. Брвеница, Општина Брвеница.

Се брише досегашниот застапник Станоја Глишиќ ВД Директор со неограничена одговорност. Се запишува како нов застапник Стојан Тодороски, директор без ограничувања освен склучување на договори за купување и продажба на недвижности.

Името на претпријатието е: Општинско јавно претпријатие за вршење на комунални работи ВАРДАР с. Брвеница, општина Брвеница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1072/2001. (11802)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 836/2001, од 11.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02028155?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на ТП ВЕСНА 2000 - Продавница за мешовита стока - Андова Андон Весна ул. "Благој Ѓорев" бр. 77, Велес.

Се врши промена на дејност со: 52.43.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 836/2001. (11803)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 654/01, од 23.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02032654?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Друштво за трговија, производство и услуги ОСИМПЕКС ДОО экспорт-импорт Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 22/18.

Се врши промена на називот на Друштво за трговија, производство и услуги ОСИМПЕКС ДОО экспорт-импорт.

Новиот назив на друштвото гласи: Друштво за трговија, производство и услуги МАКОС ДОО экспорт-импорт.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 654/01. (11804)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 816/2000, од 24.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02007832?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на главницата на Друштво за трговија и производство ИМПЕРИЈА Л Милош ДООЕЛ экспорт-импорт Тетово, ул. "142" бр. 42.

Се врши зголемување на основната главница на друштвото.

Зголемеиот износ на основната главница изнесува 5.589.955,00 денари или 180.320,00 ДЕМ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 816/2000. (11805)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3001/2000, од 03.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02017602?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Трговско друштво ОСПАМ - Отворено општество институт за менаџмент услуги ЛТД ДООЕЛ Скопје, бул. "Рузвелтова" бр. 34, Скопје.

Промена на седиште на фирма: Трговско друштво ОСПАМ - Отворено општество институт за менаџмент услуги ЛТД ДООЕЛ Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 111, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3001/2000. (11806)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3010/2000, од 23.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02032066?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштво за трговија на големо и мало ПАЛ-ПРОМ, Драги ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка, ул. "Партизанска" 63.

Друштво за трговија на големо и мало ПАЛ-ПРОМ Драги ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка, ул. "Партизанска" 63.

Да се брише: Вера Станоевска - управител без ограничување. Да се запише: Даниела Ѓорѓиевска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3010/2000. (11807)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1269/2001, од 04.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 02017056?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник и преносот на удел на Друштво за транспорт, трговија и услуги ФИВА-ШПЕД Фидан и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Мрежичка" бр. 3.

Од 23.04.2001 година од друштвото како основач истапува Претпријатие за производство, трговија и услуги "ФИГО" ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Бутелска" 6б.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1269/2001. (11809)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1692/2000, од 08.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 03001421?-4-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Акционерско друштво за трговија "Калинка" ул. "Моша Пијаде" 6б, Валандово - Валандово.

Се брише Алаѓозовски Димитар - извршен директор без ограничување. Се запишува Панче Занов - извршен директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1692/2000. (11810)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 132/2001, од 26.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-799-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Училишен дом "Здравко Чочковски" Дебар.

Училишен дом "Здравко Чочковски" Дебар. Се брише Алајбегу Малиќ, директор, а се запишува Цеват Арслани, ВД директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 132/2001. (11812)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1003/2001, од 25.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02011356?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштво за производство, трговија и услуги НИКИ КОМЕРЦ ДООЕЛ Куманово, "Илинденска" 12к-3/9.

Се врши промена на управителот: Да се брише Олгица Димовска - управител со неограничени овластувања, а да се запише Илчо Димовски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1003/2001. (11814)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1149/2001, од 04.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 02008276?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, промената на содружник, пренос на удела и промена на презиме на Друштво за производство, трговија и услуги ДАГЛАС-КОМЕРЦ Славко и др. ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. "Финска-5" бр. 14, Скопје.

Се врши промена на фирмата па во иднина ќе гласи: Друштво за производство, трговија и услуги ДАГЛАС-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.

Од 18.04.2001 година од друштвото како основачи истапуваат Јаневски Славко од Скопје и Јаневска Стојана од Скопје.

Се брише Јанева Гордана - управител без ограничување. Се запишува Јанева Гордана - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1149/2001. (11816)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 146/01, од 03.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02022255?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште и основач на Друштво за промет, услуги и градежништво КОНАРТИС Михајло и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Митрополит Теодосие Гологанов" бр. I 59-6/13.

Од друштвото истапува лицето: Владимир Начевски од Скопје. Во друштвото пристапува како нов содружник Владимир Николиќ од Скопје.

Се врши промена на седиштето на Друштвото: новото седиште е во Скопје на ул. "Теодосие Гологанов" бр. 59 I-6/13.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 146/01. (11817)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 990/2001, од 18.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02040240?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштво за производство, градежништво и трговија и услуги ГАЛЕБ ММ ДОО извоз-увоз ул. "Илинденска" бб, Куманово.

Содружници во друштвото се Милорад Тренчевски, од Куманово, ул. "101" бр. 86 и Миле Тренчевски, од Куманово, с. Карпош.

Друштвото ќе работи под фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ГАЛЕБ ММ ДОО извоз-увоз.

Седиштето на друштвото е во Куманово, ул. "Илинденска" бб.

Дејности: 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 28.62, 28.73, 28.72, 28.75, 31.62, 21.21, 25.22, 25.24, 17.71, 17.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.61, 15.13, 15.51, 15.84, 15.82/2, 15.91, 15.98/2,

37.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 61.42, 51.21, 51.22, 51.23, 52.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 74.12, 74.13, 74.14, 93.01, 93.02, 93.05, 74.40, 74.81, 74.82, 80.41, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, реекспорт, констигнација, посредување во прометот на стоки и услуги, меѓународна ишпедиција.

Друштвото во прометот истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Благе Јакимовски е управител на Друштвото со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 990/2001. (11888)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4930/2000, од 07.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 02036314?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Трговец поединец Авдула Исуф Муртези ТП МИА такси возач, с. Арачиново, Арачиново.

Трговец поединец е Авдула Муртези, од с. Арачиново. Фирмата гласи: Трговец поединец Авдула Исуф Муртези ТП МИА такси возач.

Седиштето е во с. Арачиново, Арачиново.

Дејност: 60.22.

Авдула Муртези е управител со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4930/2000. (11889)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1617/2001, од 23.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02040867?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштво за трговија и услуги Козметичко студио БОДИ енд ФЕЈС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Сава Михајлов" бр. 33.

Основач на друштвото е лицето Наташа Великовска од Скопје, ул. "Сава Михајлов" бр. 33.

Предмет на работа: 93.02, 52.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.04, 93.05.

Надворешна трговија се: услуги на меѓународна ишпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмски сообраќај, реекспорт, констигнација.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е: Наташа Великовска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1617/2001. (11890)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1688/2001, од 23.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02040938?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги АЛИСА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Вашингтонска" бр. 29.

Основач е лицето: Орфе Салих од Скопје, ул. "Вашингтонска" бр. 29.

Дејности на работа: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.54/1, 17.54/2, 19.30, 28.40, 28.51, 28.82, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.12, 71.21, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05. Надворешна трговија со: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во правниот промет со трети лица со стоки и услуги, услуги во меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со стоки и услуги со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е Орфе Салих - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1688/2001. (11891)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1644/2001, од 23.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 020408947-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија и услуги МАИЛ ОРДЕР ДООЕЛ Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 1-8/2.

Се основа Друштво за трговија и услуги МАИЛ ОРДЕР ДООЕЛ Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 1-8/2.

Основач: Јулијана Накова Гапо од Скопје.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.33, 50.10, 50.20, 50.30, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 74.12, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 92.34, 93.02. Дејности во надворешнотрговски промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнација, комисиона продажба, реекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во прометот одговара со сиот свој имот.

Управител со ограничувања е Нетковска Снежана од Скопје, која потпишува заедно со лицето Јулијана Накова Гапо од Скопје.

Го застапува Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет. Друштвото има основна главница од 158.100,00 денари или 5.100 ДЕМ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1644/2001. (11892)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1662/2001, од 27.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 020409127-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги АЛБАТРОС НИНА ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "АВНОЈ" број 16/3-1, Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.85, 15.86, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.20, 21.23, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 28.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.62, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување во надворешнотрговскиот промет, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, превозна стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Содружници: Дејан Ристовски од Скопје, улица "Томе Арсовски" број 9 а и Надежда Станковска од Скопје, улица "Скоевска" број 59 а.

Дејан Ристовски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1662/2001. (11893)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1613/2001, од 03.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 020408637-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН-БИРО ДООЕЛ ул. "Благој Давков" бр. 29, Скопје.

Основање на ДООЕЛ основач Кузман Иванов од Скопје. Управител: Кузман Иванов од Скопје, основач.

Дејности: 01.12, 01.13, 01.14, 01.13/1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.82, 15.85, 15.89, 15.93, 15.94, 15.98, 17.51, 17.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.25, 25.13, 25.24, 25.52, 26.61, 26.62, 28.61, 29.71, 29.72, 35.12, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 51.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.6, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 55.11, 55.12, 55.20, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.33, 71.34, 74.12, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски фир-

ми, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, малограничен промет со соседни земји НР Бугарија, Р. Албанија, СРЈ и Грција.

Времетраењето на друштвото е неограничено и на неопределено време, исто така Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. Видот и обемот на одговорност - целосна одговорност.

Лице во НТП Иванов Кузман.

Друштвото одговара со сите свои средства и располага со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1613/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1547/2001, од 26.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02040797?3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за маркетинг С ТИМ БЕЛТС ДОО Скопје, ул. "Наум Наумовски" бр. 83.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.53, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.21, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13.

Во правниот промет со трети лица Друштвото за маркетинг С ТИМ БЕЛТС ДОО Скопје, ул. "Наум Наумовски" бр. 83, настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Пешев Сашо - управител со неограничени овластувања. Друштвото во надворешниот промет ќе го застапува Пешев Сашо - управител со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1547/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1457/2001, од 30.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 02040707?8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги СИ-ВА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Емил Зола" бр. 9/1-10, Скопје.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84.

Дејности во надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки, меѓународен превоз на патници, комисиона продажба, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Симон Тороманоски, управител без ограничување.

Основач, единствен содружник е лицето Симон Торомановски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1457/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1683/2001, од 18.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02040933?8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги ДЕЛТЕКС ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Раштански пат" бб, Велес.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 17.54, 17.54/2, 17.71, 17.72, 17.60, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во промет со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СРЈ, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Стаматоски Владимир - управител без ограничувања.

Единствен содружник е Стаматоски Владимир.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1683/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1710/2001, од 25.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02040969?3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ЕВРОГРАНИТ-ИНЖЕНЕРИНГ експорт-импорт ДОО с. Желино - Желино.

Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ЕВРОГРАНИТ-ИНЖЕНЕРИНГ експорт-импорт ДОО с. Желино - Желино е основано со Договор од 04.04.2001 година, а содружниците се Тајиб Муратовиќ и Сабахудин Муратовиќ од Тетово.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 51.70, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 60.23, 60.24, 50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.14, 74.40, 74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 26.40, 26.51, 26.52, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 14.11, 14.12, 14.13, 71.21, 71.32, 63.21, 60.22. Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, услуги на меѓуна-

роден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајноагенциски работи, туристички услуги, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување: Тајиб Муратовиќ, управител без ограничувања во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1719/2001. (11898)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7175/2000, од 11.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02036393?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги КОМПАНИЈА ТРАЈКОВСКИ Љупчо и Зоран ДОО увоз-извоз, Скопје, ул. "Ернест Телман" бр. 25-А.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 51.11, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Љупчо Трајковски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7175/2001. (11899)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр.848/2001 од 30.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 02040098?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ТП на Авто - такси ЕМИР ТП Кољиш Азиз Енвер бул."АВНОЈ" бр. 104/3-21, Скопје.

Дејности: 60.22 - такси - превоз. Управител без ограничување, Енвер Кољиш бул."АВНОЈ" бр. 104/3-21, Скопје. Основач на фирмата ТП е: Кољиш Енвер бул. "АВНОЈ" бр. 104/3-21, Скопје.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 848/2001. (12044)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр.1407/2001 од 11.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02040657?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на основањето на ДОО на Трговско друштво за производство, трговија и услуги МЕРИ-КОМЕРЦ Марика ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. "Панде Дуганов" бр. 3. Друштвото се основа со изјава од 19.03.2001 година од единствениот содружник кој е и управител Дуганова Марика од Гевгелија, ул. "Панде Дуганов" бр. 3.

Дејности: 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.24, 18.22, 18.21, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.55, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.48, 55.11, 55.40, 63.30, 74.84, 74.12. Дејности на надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи. Во правниот промет со трети лица друштвото има неограничени овластувања и истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица трговското друштво целосно одговара. Лице овластено за застапување во внатрешниот надворешнотрговскиот промет е Дуганова Марика, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1407/2001. (12045)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр.630/2001 од 12.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02039880?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД како ДОО на Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт СТАРС 2001 ДОО с. Беловиште, Гостивар. Друштвото е основано со договор за основање од 08.02.2001 година. Содружници се Садула Жупани Гостивар, Бранислав Трпески Гостивар, Севди Даути Гостивар, Гулнеар Несими Гостивар, Зендели Бурханедин Гостивар, Начева Пенка од Р. Бугарија.

Дејности: 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 02.01, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.91, 17.40/2, 17.54/1, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 19.10, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Севди Даути, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 630/2001. (12061)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр.1029/2001 од 20.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02040279?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги КАЈ СТОЛЕ Стојан ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул."В С Бато" бр. 13/3.

Основач: Стојан Тушев од Тетово. Управител: Дарко Аврамовски без ограничување.

Дејности: 15.81/1, 20.40, 36.14, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, унапредување на увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, компензациони работи, посредување во надворешнотрговскиот промет и меѓународен транспорт на стоки. Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1029/2001. (12062)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр.798/1999 од 19.04.2000 година, на регистарската влошка бр. 1-69931-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на Приватна здравствена организација - ординација по општа стоматологија "ДЕНТ-А-МАК" - Велес, ул."11-Октомври" бр. 8-1/3, Велес. Се врши основање на Приватна здравствена организација ординација по општа стоматологија "ДЕНТ-А-МАК" - Велес ул."11-Октомври" бр. 8-1/3, Велес.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 798/1999. (12063)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр.748/2001 од 13.04.2001 година, на регистарската влошка бр. 02039998?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за угостителство, трговија и услуги ЦЕНТАР-Г.Р. Предраг и други ДОО ул."Маршал Тито" ББ општина Градско. Се основа друштво со ограничена одговорност согласно одредбите на ЗТД.

Називот на фирмата на друштвото гласи: Друштво за угостителство, трговија и услуги ЦЕНТАР-Г.Р. Предраг и други ДОО. Седиштето на друштвото е на ул."Маршал Тито" ББ, општина Градско.

Основачи на друштвото се: Предраг Адамов од с.Росоман со стан на ул."11 Октомври" бр. 23, и Доне Кимов од с.Уланици и Ленче Горѓиевска од општина Градско и Славољуб Филиповиќ од с. Росоман со стан на ул."Душан Кирик" бр. 28, кој е и управител на друштвото и го застапува истото во правниот промет со трети лица без ограничување. Основачите обезбедуваат основачки удел во друштвото кој се состои од опрема и апарати во вкупен износ од 186.000,00 денари или 6.000 дем, или поединечно за секој содружник по 46.500,00 денари или 1.500 дем или изразено во процентуално 25%.

Во внатрешниот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/2, 01.13/2, 01.13, 01.21, 01.23, 01.41, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 15.81, 15.93, 15.94, 15.98, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84. Во надворешниот трговски промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, привремен увоз-извоз, компензациони работи, малограничен промет со соседните земји (Албанија, Бугарија, Грција и СР.Југославија), угостителски и туристички услуги, консигнациона продажба, агенциски услуги во областа на транспортот, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, лизинг работи. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Содружниците не одговараат за обврските на друштвото, но ризикот од евентуалната загуба на истото го сноси во висина на својот основачки влог.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 748/2001. (12064)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр.137/2001 од 20.04.2001 година, на регистарската влошка бр. 1-70026-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватна здравствена организација-аптека "АБУ СИНА" Гостивар, ул."Гоце Делчев" бр. 23-а.

Фирма: Приватна здравствена организација- аптека "АБУ СИНА". Седиште: Гостивар, ул."Гоце Делчев" бр. 23-а. Скратен назив: Аптека "АБУ СИНА" Гостивар.

Основач: Емини Реџи на основа акт за основање бр. 01/2001, од 11.04.2001 година.

Дејности: 52.31 - Аптеки. Здравствената организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица здравствената организација одговара со целиот свој имот. Лицето овластено за застапување е Реџи Емини, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 137/2001. (12065)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр.485/2001 од 29.03.2001 година, на регистарската влошка бр. 02039735?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги Н И Т А 2 Хаснија ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул."Илинденска" бр. 2/3. Основач е Хаснија Исмаили од Тетово, ул."Илинденска" бр. 2/3, Тетово.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 21.21, 21.23, 21.24, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.33, 74.82, 72.84. Надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со трети лица, реекспорт, малограничен промет со соседните земји. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото ќе го застапува Хаснија Исмаили, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 485/2001. (12066)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр.1133/2001 од 04.04.2001 година, на регистарската влошка бр. 02040383?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП на Угостителски услуги ТП СИБИР Угриновски Спасен Јаков Гостивар, ул."18 Ноември" бр. 22.

Основач Угриновски Јаков Гостивар, ул."18 Ноември" бр. 22.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2. Во правниот промет со трети лица трговецот - поединец настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот - поединец одговара лично со целиот свој имот. Управител: Угриновски Јаков, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1133/2001. (12067)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр.1022/2001 од 16.03.2001 година, на регистарската влошка бр. 02040272?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Производно трговско друштво МОНИ-ПРОМ експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар, ул."ЈНА" бр. 309. Единствен содружник на друштвото е Љубомир Симески од Гостивар, ул."ЈНА" бр. 309.

Дејности: 14.11, 14.21, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 24.16, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 26.14, 26.21, 26.22, 26.30, 26.40, 26.52, 26.70,

28.11, 28.21, 28.61, 28.62, 28.71, 28.72, 30.02, 33.40, 36.14, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.72/1, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 74.40, 74.84, 93.05. Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР.Југославија, изведување градежни работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител: Љубомир Симески без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1022/2001. (12068)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 843/2001 од 23.04.2001 година, на регистарската влошка бр. 020400937-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, услуги и трговија КРАН ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 68/2-12, Скопје.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.50, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.23, 22.24, 24.15, 24.16, 24.17, 24.62, 24.63, 24.66, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.72, 28.73, 28.74, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 33.10/1, 33.20, 35.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 93.05.50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.84. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во меѓународен промет, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Раде Васе Илијевски, управител без ограничување. Основачи на друштвото се Ружа Илијевска од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 68/2-12, Скопје и Раде Илијевски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 68/2-12, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 843/2001. (12069)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1373/2001 од 12.04.2001 година, на регистарската влошка бр. 020406237-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија на големо и мало со лекови и санитарски материјал ДОВЕНСКИ Сузана ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Вараждинска" бр. 38.

Дејности: 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.44, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 51.21, 51.70. Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР.Југославија, реекспорт, консигнација. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства. Овластен застапник во внатрешниот и надворешниот промет Сузана Додевска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1373/2001. (12070)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1448/2001 од 19.04.2001 година, на регистарската влошка бр. 020406987-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги КАТЕРИНА ФИМ ДООЕЛ Скопје, ул. "Ферид Заири" бр. 27 б. Основач на друштвото е Филиповска Драгица од Скопје, ул. "Ферид Заири" бр. 27 б.

Шифри на дејноста: 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.30, 01.41/2, 10.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.22, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 25.22, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.34, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 70.10, 71.33, 70.31, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.34, 92.62, 93.01, 93.02, 93.03. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и со СР.Југославија, комисиона продажба, продажба на стоки во консигнациони складишта, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Функцијата управител на друштвото ќе ја извршува лицето Филиповска Драгица, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1448/2001. (12071)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1181/2001 од 05.04.2001 година, на регистарската влошка бр. 020404317-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштво за транспорт, трговија, производство и услуги ФРИГО ГРУП ДООЕЛ Скопје, ул. "Натанал Кучевишки" бр. 66 А. Основач на друштвото е лицето Костов Ристе од Скопје, ул. "Разлошка" бр. 7/2-15.

Шифри на дејноста: 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.85, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2,

50.30/3, 50.50, 51.13, 51.17, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.20, 71.10, 71.21, 71.34, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, комисиона продажба, продажба на стоки во комисиони складишта, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот. Функцијата управител на друштвото ќе ја врши лицето Костов Ристе, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1181/2001. (12072)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1657/2001 од 18.04.2001 година, на регистарската влошка бр. 02040907?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштво за проектирање, градежништво, инженеринг, производство, трговија и услуги ВЕСА ДООЕЛ експорт-импорт ул."180" бр. 34 вл.1/9, Тетово. Основач на друштвото е Салије Имери од Тетово.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 13.10, 13.20, 13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 19.10, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 21.46, 21.47, 21.48, 21.49, 21.51, 21.52, 21.53, 21.54, 21.55, 21.56, 21.57, 21.61, 21.62, 21.63, 21.64, 21.65, 21.66, 21.70, 21.71, 21.72, 21.73, 21.74, 21.75, 21.76, 21.77, 21.78, 21.79, 21.80, 21.81, 21.82, 21.83, 21.84, 21.85, 21.86, 21.87, 21.88, 21.89, 21.90, 21.91, 21.92, 21.93, 21.94, 21.95, 21.96, 21.97, 21.98, 21.99, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.33, 22.34, 22.35, 22.36, 22.37, 22.38, 22.39, 22.40, 22.41, 22.42, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.47, 22.48, 22.49, 22.50, 22.51, 22.52, 22.53, 22.54, 22.55, 22.56, 22.57, 22.58, 22.59, 22.60, 22.61, 22.62, 22.63, 22.64, 22.65, 22.66, 22.67, 22.68, 22.69, 22.70, 22.71, 22.72, 22.73, 22.74, 22.75, 22.76, 22.77, 22.78, 22.79, 22.80, 22.81, 22.82, 22.83, 22.84, 22.85, 22.86, 22.87, 22.88, 22.89, 22.90, 22.91, 22.92, 22.93, 22.94, 22.95, 22.96, 22.97, 22.98, 22.99, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 23.35, 23.36, 23.37, 23.38, 23.39, 23.40, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44, 23.45, 23.46, 23.47, 23.48, 23.49, 23.50, 23.51, 23.52, 23.53, 23.54, 23.55, 23.56, 23.57, 23.58, 23.59, 23.60, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.66, 23.67, 23.68, 23.69, 23.70, 23.71, 23.72, 23.73, 23.74, 23.75, 23.76, 23.77, 23.78, 23.79, 23.80, 23.81, 23.82, 23.83, 23.84, 23.85, 23.86, 23.87, 23.88, 23.89, 23.90, 23.91, 23.92, 23.93, 23.94, 23.95, 23.96, 23.97, 23.98, 23.99, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24, 24.25, 24.26, 24.27, 24.28, 24.29, 24.30, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 24.35, 24.36, 24.37, 24.38, 24.39, 24.40, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.47, 24.48, 24.49, 24.50, 24.51, 24.52, 24.53, 24.54, 24.55, 24.56, 24.57, 24.58, 24.59, 24.60, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 24.67, 24.68, 24.69, 24.70, 24.71, 24.72, 24.73, 24.74, 24.75, 24.76, 24.77, 24.78, 24.79, 24.80, 24.81, 24.82, 24.83, 24.84, 24.85, 24.86, 24.87, 24.88, 24.89, 24.90, 24.91, 24.92, 24.93, 24.94, 24.95, 24.96, 24.97, 24.98, 24.99, 25.10, 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 25.18, 25.19, 25.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.25, 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.30, 25.31, 25.32, 25.33, 25.34, 25.35, 25.36, 25.37, 25.38, 25.39, 25.40, 25.41, 25.42, 25.43, 25.44, 25.45, 25.46, 25.47, 25.48, 25.49, 25.50, 25.51, 25.52, 25.53, 25.54, 25.55, 25.56, 25.57, 25.58, 25.59, 25.60, 25.61, 25.62, 25.63, 25.64, 25.65, 25.66, 25.67, 25.68, 25.69, 25.70, 25.71, 25.72, 25.73, 25.74, 25.75, 25.76, 25.77, 25.78, 25.79, 25.80, 25.81, 25.82, 25.83, 25.84, 25.85, 25.86, 25.87, 25.88, 25.89, 25.90, 25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 25.95, 25.96, 25.97, 25.98, 25.99, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.19, 26.20, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.27, 26.28, 26.29, 26.30, 26.31, 26.32, 26.33, 26.34, 26.35, 26.36, 26.37, 26.38, 26.39, 26.40, 26.41, 26.42, 26.43, 26.44, 26.45, 26.46, 26.47, 26.48, 26.49, 26.50, 26.51, 26.52, 26.53, 26.54, 26.55, 26.56, 26.57, 26.58, 26.59, 26.60, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.67, 26.68, 26.69, 26.70, 26.71, 26.72, 26.73, 26.74, 26.75, 26.76, 26.77, 26.78, 26.79, 26.80, 26.81, 26.82, 26.83, 26.84, 26.85, 26.86, 26.87, 26.88, 26.89, 26.90, 26.91, 26.92, 26.93, 26.94, 26.95, 26.96, 26.97, 26.98, 26.99, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, 27.19, 27.20, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 27.25, 27.26, 27.27, 27.28, 27.29, 27.30, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.36, 27.37, 27.38, 27.39, 27.40, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.46, 27.47, 27.48, 27.49, 27.50, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 27.55, 27.56, 27.57, 27.58, 27.59, 27.60, 27.61, 27.62, 27.63, 27.64, 27.65, 27.66, 27.67, 27.68, 27.69, 27.70, 27.71, 27.72, 27.73, 27.74, 27.75, 27.76, 27.77, 27.78, 27.79, 27.80, 27.81, 27.82, 27.83, 27.84, 27.85, 27.86, 27.87, 27.88, 27.89, 27.90, 27.91, 27.92, 27.93, 27.94, 27.95, 27.96, 27.97, 27.98, 27.99, 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.17, 28.18, 28.19, 28.20, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.26, 28.27, 28.28, 28.29, 28.30, 28.31, 28.32, 28.33, 28.34, 28.35, 28.36, 28.37, 28.38, 28.39, 28.40, 28.41, 28.42, 28.43, 28.44, 28.45, 28.46, 28.47, 28.48, 28.49, 28.50, 28.51, 28.52, 28.53, 28.54, 28.55, 28.56, 28.57, 28.58, 28.59, 28.60, 28.61, 28.62, 28.63, 28.64, 28.65, 28.66, 28.67, 28.68, 28.69, 28.70, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 28.76, 28.77, 28.78, 28.79, 28.80, 28.81, 28.82, 28.83, 28.84, 28.85, 28.86, 28.87, 28.88, 28.89, 28.90, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.97, 28.98, 28.99, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.15, 29.16, 29.17, 29.18, 29.19, 29.20, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30, 29.31, 29.32, 29.33, 29.34, 29.35, 29.36, 29.37, 29.38, 29.39, 29.40, 29.41, 29.42, 29.43, 29.44, 29.45, 29.46, 29.47, 29.48, 29.49, 29.50, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.57, 29.58, 29.59, 29.60, 29.61, 29.62, 29.63, 29.64, 29.65, 29.66, 29.67, 29.68, 29.69, 29.70, 29.71, 29.72, 29.73, 29.74, 29.75, 29.76, 29.77, 29.78, 29.79, 29.80, 29.81, 29.82, 29.83, 29.84, 29.85, 29.86, 29.87, 29.88, 29.89, 29.90, 29.91, 29.92, 29.93, 29.94, 29.95, 29.96, 29.97, 29.98, 29.99, 30.10, 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.16, 30.17, 30.18, 30.19, 30.20, 30.21, 30.22, 30.23, 30.24, 30.25, 30.26, 30.27, 30.28, 30.29, 30.30, 30.31, 30.32, 30.33, 30.34, 30.35, 30.36, 30.37, 30.38, 30.39, 30.40, 30.41, 30.42, 30.43, 30.44, 30.45, 30.46, 30.47, 30.48, 30.49, 30.50, 30.51, 30.52, 30.53, 30.54, 30.55, 30.56, 30.57, 30.58, 30.59, 30.60, 30.61, 30.62, 30.63, 30.64, 30.65, 30.66, 30.67, 30.68, 30.69, 30.70, 30.71, 30.72, 30.73, 30.74, 30.75, 30.76, 30.77, 30.78, 30.79, 30.80, 30.81, 30.82, 30.83, 30.84, 30.85, 30.86, 30.87, 30.88, 30.89, 30.90, 30.91, 30.92, 30.93, 30.94, 30.95, 30.96, 30.97, 30.98, 30.99, 31.10, 31.11, 31.12, 31.13, 31.14, 31.15, 31.16, 31.17, 31.18, 31.19, 31.20, 31.21, 31.22, 31.23, 31.24, 31.25, 31.26, 31.27, 31.28, 31.29, 31.30, 31.31, 31.32, 31.33, 31.34, 31.35, 31.36, 31.37, 31.38, 31.39, 31.40, 31.41, 31.42, 31.43, 31.44, 31.45, 31.46, 31.47, 31.48, 31.49, 31.50, 31.51, 31.52, 31.53, 31.54, 31.55, 31.56, 31.57, 31.58, 31.59, 31.60, 31.61, 31.62, 31.63, 31.64, 31.65, 31.66, 31.67, 31.68, 31.69, 31.70, 31.71, 31.72, 31.73, 31.74, 31.75, 31.76, 31.77, 31.78, 31.79, 31.80, 31.81, 31.82, 31.83, 31.84, 31.85, 31.86, 31.87, 31.88, 31.89, 31.90, 31.91, 31.92, 31.93, 31.94, 31.95, 31.96, 31.97, 31.98, 31.99, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17, 32.18, 32.19, 32.20, 32.21, 32.22, 32.23, 32.24, 32.25, 32.26, 32.27, 32.28, 32.29, 32.30, 32.31, 32.32, 32.33, 32.34, 32.35, 32.36, 32.37, 32.38, 32.39, 32.40, 32.41, 32.42, 32.43, 32.44, 32.45, 32.46, 32.47, 32.48, 32.49, 32.50, 32.51, 32.52, 32.53, 32.54, 32.55, 32.56, 32.57, 32.58, 32.59, 32.60, 32.61, 32.62, 32.63, 32.64, 32.65, 32.66, 32.67, 32.68, 32.69, 32.70, 32.71, 32.72, 32.73, 32.74, 32.75, 32.76, 32.77, 32.78, 32.79, 32.80, 32.81, 32.82, 32.83, 32.84, 32.85, 32.86, 32.87, 32.88, 32.89, 32.90, 32.91, 32.92, 32.93, 32.94, 32.95, 32.96, 32.97, 32.98, 32.99, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13, 33.14, 33.15, 33.16, 33.17, 33.18, 33.19, 33.20, 33.21, 33.22, 33.23, 33.24, 33.25, 33.26, 33.27, 33.28, 33.29, 33.30, 33.31, 33.32, 33.33, 33.34, 33.35, 33.36, 33.37, 33.38, 33.39, 33.40, 33.41, 33.42, 33.43, 33.44, 33.45, 33.46, 33.47, 33.48, 33.49, 33.50, 33.51, 33.52, 33.53, 33.54, 33.55, 33.56, 33.57, 33.58, 33.59, 33.60, 33.61, 33.62, 33.63, 33.64, 33.65, 33.66, 33.67, 33.68, 33.69, 33.70, 33.71, 33.72, 33.73, 33.74, 33.75, 33.76, 33.77, 33.78, 33.79, 33.80, 33.81, 33.82, 33.83, 33.84, 33.85, 33.86, 33.87, 33.88, 33.89, 33.90, 33.91, 33.92, 33.93, 33.94, 33.95, 33.96, 33.97, 33.98, 33.99, 34.10, 34.11, 34.12, 34.13, 34.14, 34.15, 34.16, 34.17, 34.18, 34.19, 34.20, 34.21, 34.22, 34.23, 34.24, 34.25, 34.26, 34.27, 34.28, 34.29, 34.30, 34.31, 34.32, 34.33, 34.34, 34.35, 34.36, 34.37, 34.38, 34.39, 34.40, 34.41, 34.42, 34.43, 34.44, 34.45, 34.46, 34.47, 34.48, 34.49, 34.50, 34.51, 34.52, 34.53, 34.54, 34.55, 34.56, 34.57, 34.58, 34.59, 34.60, 34.61, 34.62, 34.63, 34.64, 34.65, 34.66, 34.67, 34.68, 34.69, 34.70, 34.71, 34.72, 34.73, 34.74, 34.75, 34.76, 34.77, 34.78, 34.79, 34.80, 34.81, 34.82, 34.83, 34.84, 34.85, 34.86, 34.87, 34.88, 34.89, 34.90, 34.91, 34.92, 34.93, 34.94, 34.95, 34.96, 34.97, 34.98, 34.99, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.15, 35.16, 35.17, 35.18, 35.19, 35.20, 35.21, 35.22, 35.23, 35.24, 35.25, 35.26, 35.27, 35.28, 35.29, 35.30, 35.31, 35.32, 35.33, 35.34, 35.35, 35.36, 35.37, 35.38, 35.39, 35.40, 35.41, 35.42, 35.43, 35.44, 35.45, 35.46, 35.47, 35.48, 35.49, 35.50, 35.51, 35.52, 35.53, 35.54, 35.55, 35.56, 35.57, 35.58, 35.59, 35.60, 35.61, 35.62, 35.63, 35.64, 35.65, 35.66, 35.67, 35.68, 35.69, 35.70, 35.71, 35.72, 35.73, 35.74, 35.75, 35.76, 35.77, 35.78, 35.79, 35.80, 35.81, 35.82, 35.83, 35.84, 35.85, 35.86, 35.87, 35.88, 35.89, 35.90, 35.91, 35.92, 35.93, 35.94, 35.95, 35.96, 35.97, 35.98, 35.99, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19, 36.20, 36.21, 36.22, 36.23, 36.24, 36.25, 36.26, 36.27, 36.28, 36.29, 36.30, 36.31, 36.32, 36.33, 36.34, 36.35, 36.36, 36.37, 36.38, 36.39, 36.40, 36.41, 36.42, 36.43, 36.44, 36.45, 36.46, 36.47, 36.48, 36.49, 36.50, 36.51, 36.52, 36.53, 36.54, 36.55, 36.56, 36.57, 36.58, 36.59, 36.60, 36.61, 36.62, 36.63, 36.64, 36.65, 36.66, 36.67, 36.68, 36.69, 36.70, 36.71, 36.72, 36.73, 36.74, 36.75, 36.76, 36.77, 36.78, 36.79, 36.80, 36.81, 36.82, 36.83, 36.84, 36.85, 36.86, 36.87, 36.88, 36.89, 36.90, 36.91, 36.92, 36.93, 36.94, 36.95, 36.96, 36.97, 36.98, 36.99, 37.10, 37.11, 37.12, 37.13, 37.14, 37.15, 37.16, 37.17, 37.18, 37.19, 37.20, 37.21, 37.22, 37.23, 37.24, 37.25, 37.26, 37.27, 37.28, 37.29, 37.30, 37.31, 37.32, 37.33, 37.34, 37.35, 37.36, 37.37, 37.38, 37.39, 37.40, 37.41, 37.42, 37.43, 37.44, 37.45, 37.46, 37.47, 37.48, 37.49, 37.50, 37.51, 37.52, 37.53, 37.54, 37.55, 37.56, 37.57, 37.58, 37.59, 37.60, 37.61, 37.62, 37.63, 37.64, 37.65, 37.66, 37.67, 37.68, 37.69, 37.70, 37.71, 37.72, 37.73, 37.74, 37.75, 37.76, 37.77, 37.78, 37.79, 37.80, 37.81, 37.82, 37.83, 37.84, 37.85, 37.86, 37.87, 37.88, 37.89, 37.90, 37.91, 37.92, 37.93, 37.94, 37.95, 37.96, 37.97, 37.98, 37.99, 38.10, 38.11, 38.12, 38.13, 38.14, 38.15, 38.16, 38.17, 38.18, 38.19, 38.20, 38.21, 38.22, 38.23, 38.24, 38.25, 38.26, 38.27, 38.28, 38.29, 38.30, 38.31, 38.32, 38.33, 38.34, 38.35, 38.36, 38.37, 38.38, 38.39, 38.40, 38.41, 38.42, 38.43, 38.44, 38.45, 38.46, 38.47, 38.48, 38.49, 38.50, 38.51, 38.52, 38.53, 38.54, 38.55, 38.56, 38.57, 38.58, 38.59, 38.60, 38.61, 38.62, 38.63, 38.64, 38.65, 38.66, 38.67, 38.68, 38.69, 38.70,

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1851/2001 од 07.05.2001 година, на регистарската влошка бр. 020411017-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштво за производство, трговија и услуги ТИМА КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Самоилова" бр. 102.

Содружници: Борислав Кочков и Татијана Кочкова од Скопје. Управител Борислав Кочков од Скопје.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.10, 72.20, 72.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84. Во НТР друштвото ќе обавува: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнациони складишта, комисиона работење, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1851/2001. (12078)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1312/2001 од 23.03.2001 година, на регистарската влошка бр. 020405627-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги СЛОГА-2001 Стојан ДОО-ЕЛ увоз-извоз ул. "Јордан Џунов" бр. 11, Велес.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 92.34, 93.01, 93.05. Надворешнотрговски промет со прехранбени производи, надворешнотрговски промет со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба, реекспорт, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа на транспортот, лизинг работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, долгорочна производствена кооперација, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР.Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот. За Управител на друштвото се именува Стојан Милошевски од Велес.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1312/2001. (12079)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5387/2000 од 06.12.2000 година, на регистарската влошка бр. 020360757-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за производство, трговија, услуги и угостителство ПЧЕ-ЛА Елица и Соња ДОО ул. "Циглана 1" бр. 83, Гостивар. Основачи - содружници на друштвото се Гурчиноска Елица и Гурчиноска Соња од Гостивар.

Дејности: 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.86, 15.89, 15.90, 15.93, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.11, 21.12, 21.22, 21.24, 22.11, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.23, 24.51, 24.52, 26.53, 31.62, 32.20, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.17, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.47, 51.51, 51.62, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.40, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84. надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР.Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител, Гурчиновски Златко без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5387/2000. (12080)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1727/2001 од 25.04.2001 година, на регистарската влошка бр. 020409777-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштво за производство, градежништво, трговија, угостителство и услуги ДАВИДОФФ И СТЕФАНГ ДОО увоз-извоз с. Сопиште, ул. "Сава Ковачевиќ" бб, Сопиште.

Основачи на друштвото се: Слободан Јовевски од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 133, с. Сопиште со основачи влог од 2.800,00 дем и Снежана Јовевска од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 133, со основачки влог 2.800,00 дем и двајцата од с. Сопиште.

Внатрешна трговија е: 15.87, 15.33, 15.98/1, 15.98/2, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 55.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 52.61, 52.62, 52.63, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.38, 51.39, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.57, 51.25, 51.35, 51.22, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.64, 50.30/1, 50.40/2, 50.20, 63.30, 63.40, 74.13, 70.31, 70.20, 71.32, 74.84, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 93.02, 93.01, 92.34, 65.12/3, 74.20/3, 74.81, 74.82, 74.20/2, 74.40, 74.20/5, 74.14, 71.33, 71.34, 74.83, 15.86. надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР.Југославија, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Снежана Јовевска со неограничени овластувања, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1727/2001. (12081)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1589/2001 од 11.04.2001 година, на регистарската влошка бр. 020408397-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП- ИГНОВИ Трговија на мало Игновски Тоше Виктор ул."Коле Неделков" бб, Велес. Назив: ТП-ИГНОВИ Трговија на мало Игновски Тошо Виктор ул."Коле Неделков" бб, Велес.

Дејности: 52.11, 52.33, 52.47, 52.44/2, 52.48. Во правниот промет со трети лица ТП ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот. Овластено лице за застапување во прометот е Игновски Виктор од Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1589/2001. (12082)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1590/2001 од 10.04.2001 година, на регистарската влошка бр. 020408407-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП-ГРИМ Продавница за бели печива и слатки Махлијанова Велин Грозда ул."Димитар Влахов" бб, Велес.

Назив: ТП-ГРИМ Продавница за бели печива и слатки Махлијанова Велин Грозда ул."Димитар Влахов" бб, Велес. Седиште: ул."Димитар Влахов" бб, Велес. Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 52.24.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот. Овластено лице за застапување е Махлијанова Грозда од Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1590/2001. (12083)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1591/2001 од 09.04.2001 година, на регистарската влошка бр. 020408417-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП-ДАГОС Трговија на мало Боризов Доне Гоце ул."Шефки Муратов" бр. 2, Велес.

Основач: ТП-ДАГОС Трговија на мало Боризов Доне Гоце ул."Шефки Муратов" бр. 2, Велес. Седиште: ул."Шефки Муратов" бр. 2, Велес.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 52.33. Во правниот промет со трети лица ТП ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот. Овластено лице за застапување е Боризов Гоце од Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1591/2001. (12084)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1704/2001 од 03.05.2001 година, на регистарската влошка бр. 020409547-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, промет и услуги СБ-СОЛИДАРНОСТ ДООЕЛ увоз-извоз ул."Пајко Маало" бб, Скопје. Основачи: Сојуз на хуманитарните здруженија на граѓани СОЛИДАРНОСТ Скопје. Фирма: Друштво за производство, промет и услуги СБ-СОЛИДАРНОСТ ДООЕЛ увоз-извоз ул."Пајко Маало" бб Скопје. Седиште: Скопје, ул."Пајко Маало" бб.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84, 71.32, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.83, 92.34, 01.13/2, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со

непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, комисиона продажба, консигнациска продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници и меѓународна шпедиција.

Целосна одговорност, Управител: За управител на друштвото се одредува лицето Џејлан Сејфулахи. Овластувања: Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. Одговорност: Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето, одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1704/2001. (12085)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1110/2001 од 19.04.2001 година, на регистарската влошка бр. 020403607-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето ТП на Трговија на мало со мешовита стока БУЛЕВАРИТП Алиферит Насир Јаја с. Неготино - Неготино полошко.

Седиште: с. Неготино - Неготино полошко. Основач: Алиферит Јаја од с. Неготино, Гостивар.

Дејности: 52.11 - Трговија на мало во продавници претежно со храна пијалаци и тутун, 52.12 - Друга трговија на мало во продавница со мешовита стока. Во свое име и за своја сметка, одговара со целиот свој имот лично. Алиферит Јаја, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1110/2001. (12087)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1830/2001 од 08.05.2001 година, на регистарската влошка бр. 020410807-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ИМПЕРИЈАЛ ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт бул."Кузман Јосифовски Питу" бр. 15/1-8. Основач: Богица Петковиќ од Скопје, со стан на ул."Петар Делан" бр. 2/2-10.

Дејности во внатрешнотрговско работење: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.81, 74.84, 93.02, 93.04 Дејности во надворешнотрговското работење: Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, инженеринг (инвестициони работи во странство), малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР. Југославија, превоз на патници и стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки, застапување на странски фирми, посредување во областа на прометот на стоки и услуги, комисиона работење, компензациони трговија, трговија на консигнација.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. За управител на друштвото се именува лицето Богица Петковиќ од Скопје, ул."Петар Делан" бр. 2/2-10.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1830/2001. (12088)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1588/2001 од 19.04.2001 година, на регистарската влошка бр. 020408387-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за услуги, производство и трговија ЕТАЛОН ДООЕЛ Кавадарци, ул."Мито Хаџи Василев" бр. 73. Основач - единствен содружник Кристина Клинчарова од Кавадарци, ул."Мито Хаџи Василев" бр. 73, со новачки влог 158.100,00 денари или 5.100,00 дем.

Дејности: 28.52, 28.61, 28.62, 28.75, 28.63, 29.14, 29.24, 34.20, 34.30, 36.63, 52.74, 25.13, 25.22, 28.40, 21.22, 21.21, 50.20, 74.84, 50.50, 65.12/3, 51.11, 51.14, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.30/2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.44, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 63.40, 60.22, 60.23, 60.24. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица друштвото за своите обврски одговара со сите свои средства. Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Клинчарова Кристина, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1588/2001. (12089)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 1801/2001 од 03.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 020410517-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и услуги МАРБИ 2001 ДОО Гевгелија, ул."Гоце Делчев" бр. 3. Основач: Биков Павле и Бикова Валентина од Гевгелија.

Дејности: 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 17.71, 17.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 74.12, 74.70, 74.84. Дејности на надворешнотрговскиот промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот и услугите, реекспорт. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во прометот одговара со сиот свој имот. Управител со ограничувања е Бикова Валентина од Гевгелија. Го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет. Друштвото има основна главница од 158.100,00 или 5.100 дем.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1801/2001. (13270)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 2076/2001 од 23.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 020413227-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија и услуги МАСТЕР-КОМПЈУТЕР ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул."161" бр. 5. Основач: Вељо Редџи од Тетово, ул."161" бр. 5, Тетово. Фирма: Друштво за трговија и услуги МАСТЕР-КОМПЈУТЕР ДООЕЛ експорт-импорт. Седиште: Тетово, ул."161" бр.5.

Дејност: 50.10, 50.20, 50.30, 51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.14, 74.83, 74.84, 80.42, 92.34. Управител: За управител на друштвото се одредува лицето Вељо Редџи од Тетово. Овластувања: друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. Одговорност: друштвото за обврските во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2076/2001. (13271)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 1968/2001 од 18.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 020412157-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги НАПРЕДОК-ШАР-СПЕЦИЈАЛ ДОО увоз-извоз Тетово, ул."Ј.142" бр. 18, Тетово. Основачи: Герасимовски Ангелко од Тетово и Герасимовска Јованка од Тетово. Управител: Герасимовски Горан без ограничувања.

Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 36.12, 45.21, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 15.89. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, унапредување на увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, компензациони работи, посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународен превоз на стоки. Друштвото истапува во свое име иза своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1968/2001. (13273)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 1722/2001 од 18.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 020409727-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги КУЛТУРА 20 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул."Разловечко Востание" бр. 4/7-8. Содружник: Драги Горѓиевски од Скопје. Управител: Драги Горѓиевски од Скопје.

Дејности: 01.30, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 05.02, 15.32, 15.33, 17.51, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 61.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 65.12/3, 74.83, 74.84, 93.02. Во НТР друштвото ќе обавува: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнациони складишта, комисионо работење, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1722/2001. (13274)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 2082/2001 од 21.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 020413287-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштво за произ-

водство, промет и услуги ТОБАКО МИЛЕНИУМ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Ратко Митровиќ" бб. Содружници на друштвото се: Рада Стојановска од Скопје, ул. "Малешевска" бр. 7, и Виолета Ѓорѓиевска од Скопје, ул. "Малешевска" бр. 17а.

Друштвото ќе ги обавува дејностите: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 22.23, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.31, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 92.72, 93.04, 93.05. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет на стоки и услуги, меѓународен транспорт и меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови, реекспорт, малограничен промет со сите соседни земји. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Рада Стојановска - управител без ограничувања. Виолета Ѓорѓиевска - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2082/2001. (13276)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 2094/2001 од 22.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 020413407-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и услуги АТЛОРАПТИКИ ДОО-ЕЛ експорт-импорт ул. "Партизанска" бр. 22, Неготино.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.10/2, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.74, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.62, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.40, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги, застапување на странски фирми, консигнациони работи, комисиони работи. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Друштвото ќе го претставуваат и застапуваат во внатрешниот и надворешниот промет без ограничување лицата: Биллис Димитриос - управител без ограничување, Барбутас Зизис - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2094/2001. (13277)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 5689/99 од 03.11.1999 година, во регистарската влошка бр. 02021017?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП Таксист ДА ТО Дарко Милисав Тошиќ ТП ул. "Фрањо Клуз" бр. 9/3, Скопје. Основач: Дарко Тошиќ ул. "Фрањо Клуз" бр. 9/3, Скопје.

Дејност: 60.22. во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара со целиот свој имот. одговорно лице: Дарко Тошиќ - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5689/2001. (13278)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 1929/2001 од 17.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041179?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги ФОЛКСВАГЕН АУТО ПАРТС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Цветан Димов" бб, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3. Во надворешнотрговскиот промет друштвото го врши следното: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, реекспорт. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е Ертан Мустафа - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1929/2001. (13280)

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, промет и услуги БЛАМИКО Благуня ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Варшавска" бр. 17/1-8. Основано е Друштвото за производство, промет и услуги БЛАНИКО Благуня ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, седиште на друштвото е во Скопје, ул. "Варшавска" бр. 17/1-8. Единствен содружник на друштвото е Милановска Благуня од Скопје. Во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 24.16, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 24.70, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.14, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.23, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 63.30, 63.40. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе обавува: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските превземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Со друштвото управува управител без ограничување во внатрешно и надворешнотрговскиот промет Милановска Благуня од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13281)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.бр. 2022/2001 од 16.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041268?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за промет и услуги ДС ГЛОБАЛ СОФТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 6/1-7. Основач и управител: Драган Поп-Николовски од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 6/1-7. Основачки влог: Средства - опрема во противвредност од 155.700,00 денари или 5000 дем.

Дејност: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.22, 36.50, 45.31, 45.43, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.33, 51.34, 51.42/1, 51.45, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.26, 52.33, 52.42, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 72.10, 72.20, 72.60, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.84, 93.05, 52.45. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, туризам, реекспорт, застапување на странски фирми, продажба на странски стоки на консигнација, застапување и посредување во надворешен трговски промет и превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот-средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2022/2001. (13282)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 2012/2001 од 21.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041258?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАЛЧИН ЈУНИОР ДОО експорт-импорт Скопје, ул."Франц Розман" бр. 5-б, Скопје.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/2, 17.51, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 15.11, 15.81/1, 15.81/2, 15.31, 15.32, 15.33, 28.12, 28.21, 28.22, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 45.22, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.35, 51.36, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 72.30, 72.40, 72.60, 74.14, 74.40, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки и патници, консигнација, реекспорт, малограѓанен промет со соседните земји. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е Витомир Митров - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2012/2001. (13284)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 2072/2001 од 21.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041318?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги РИ-ЕЛ ДОО експорт-импорт Скопје, ул."Решат Џафер" бр. 6, Скопје.

Дејности: 15.81, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4,

50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.35, 51.36, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 74.84. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, малограѓанен промет со соседните земји. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за својата, а за обврските одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Елени Јанкуловска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2072/2001. (13285)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 2052/2001 од 18.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041298?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Книгоиздателство СИЛСОНС Дејан ДООЕЛ Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 21/3-29.

Дејност: 22.11, 22.14, 22.15, 22.33, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 63.40, 70.31, 70.20, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 63.30, 63.12, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.64, 51.65, 51.53, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 51.47, 51.70, 51.45, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 52.46, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.48, 52.32, 52.50, 52.12, 52.45, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 52.61, 93.04, 93.05. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешнотрговскиот промет, туристички работи со странство, застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународно агенциски работи и туризам, застапување и продажба на странска стока од консигнационите складишта и вршење на сервисни услуги за одржување на извезената стока и опрема на трајните добра за лична потрошувачка, малограѓанен промет со: Грција, Бугарија, СР.Југославија и Албанија. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител на друштвото е: Дејан Павлески од Скопје, бул."Партизански Одреди" бр. 21/3-29.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2052/2001. (13286)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 1806/2001 од 27.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041056?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги ДЕКА-ПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт Демир Капија ул."Наум Наумовски" бр. 1, Демир Капија, единствен содружник е Ризова Марија од Демир Капија.

Дејности се: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.41, 05.01, 05.02, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.89, 5.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 5.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34,

45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.12, 70.20, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05. Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, грција и СР.Југославија, комисиона продажба, продажба на стоки во консигнациони складишта и меѓународна шпедиција. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот. Управител, без ограничување е Ризова Марија од Демир Капија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1806/2001. (13287)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 1941/2001 од 17.05.2001 година, во регистарската вложка бр. 020411887-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЛИБРА I ДООЕЛ Скопје, дтц Маврово ламела Ц кат 3 канцеларија 10. Единствен содружник: ЛИБРА АД од Бугарија Софија, општина Лозенец, бул. "Џејмс Баучер" бр. 116 кат 2.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 52.42/2, , 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 24.12, 24.13, 24.14, 24.51, 24.52, 24.63, 24.66, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 55.11, 55.12, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 71.10, 71.21, 71.22, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 72.10, 72.20, 72.60, 72.50, 74.14, 74.40, 74.84, 93.01, 93.04, 93.05. Надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складишта, работи на привремен увоз, односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, меѓународни агенциски работи во туризмот, меѓународен транспорт на стоки и патници. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Асен Павлов управител без ограничувања. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1941/2001. (13289)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 38/2001 од 27.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало ИМБАТ ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Кочо Рацин" бр. 14/1, со жиро сметка 40100-601-274346.

За ликвидатор се определува лицето Олга Димовска од Скопје, ул. "Никола Вукмировиќ" бр. 11.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18118)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1396117/00 издаден од УВР-Скопје на име Мухамед Каили, ул. "О.Чопела" бр. 36, Скопје.(17910)

Пасош бр. 722693/95 издаден од УВР - Скопје на име Слободан Миливојевиќ, ул."П.Јанчевски"бр.316, Скопје. (17911)

Пасош бр. 601853 издаден од УВР - Скопје на име Петрески Лазар, ул."Д. Груев" бр. 3/5-13, Скопје.17914

Пасош бр. 479985/94 издаден од УВР - Скопје на име Оливера Димовска, ул. "В.Иго" бр. 7, Скопје. (17915)

Пасош бр. 1378526/00 издаден од УВР-Скопје на име Назим Јакупи, с. Глумово, Скопје. (17916)

Пасош бр. 1477393 издаден од УВР-Куманово на име Кадриу Африм, ул. "Црноотравска" бр. 32, Куманово.

Пасош бр. 1135620 издаден од УВР - Скопје на име Здравевска Сашка, ул. "В. С. Бато" бр. 75/2-19, Скопје. (17922)

Пасош бр. 1071186 издаден од УВР - Тетово на име Адеми Фестим, с. Г. Речица, Тетово. (17945)

Пасош бр. 155460/93 издаден од УВР - Скопје на име Селвер Јусуфи, с. Буковиќ, Скопје. (17965)

Пасош бр. 1054710 на име Маркова Лорена, с.Стојаково, Гевгелија. (17996)

Пасош бр. 0067390 на име Митева Јана, с.Градошорци бр. 104, Струмица. (17997)

Пасош бр. 1364057 на име Димче Филипов,ул."Борис Кидрич" бр. 5, Винаца. (17998)

Пасош бр. 745844 издаден од УВР-Скопје на име Костовски Владо, ул. "5" бр. 11, Сарај, Скопје. (18012)

Пасош бр. 1421251/00 издаден од УВР-Скопје на име Беровиќ Асмер, ул. "Михаил и Ефтихиј" бр. 27, Скопје. (18019)

Пасош бр.1032345 издаден од УВР-Скопје на име Зоран Билбиловски, ул. "Р.Кох" бр. 1/3-8, Скопје.(18021)

Пасош бр.115140/93 издаден од УВР-Скопје на име Савревски Мане, ул. "Дурмиторска" бр.7а,Скопје.18022

Пасош бр. 1248643/99 издаден од УВР-Тетово на име Џафери Бајрамали, с. Палатица, Тетово. (18023)

Пасош бр. 1371605/00 издаден од УВР-Скопје на име Димитровски Иван, ул. "Т.Китанчев" бр. 48, Скопје.

Пасош бр.0387810 издаден од УВР-Скопје на име Бузалкова Делидионкова Славица, ул. "Н. Паранунов" бр. 3/62, Скопје. (18030)

Пасош бр. 937731/97 издаден од УВР - Тетово на име Хикмет Азизи, с. Церово, Тетово. (18032)

Пасош бр.742831/95 издаден од УВР-Скопје на име Тасеска Љиљана, бул. "Ј.Сандански" бр. 61/7, Скопје.

Пасош бр. 1078212/98 издаден од УВР-Скопје на име Газменд Исљам, ул. "Севастополска" бр. 28, Скопје.

Пасош бр. 1436202 на име Спасев Стевче, ул. "4 Јули" бр. 61, Св.Николе. (17774)

Пасош бр.0935446 на име Гиговски Бардуљ, ул. "Ам-ди Лешин" бр. 27, Дебар. (16202)

Чек бр. 0050005323224 од тековна сметка бр. 4047585 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Орце Наумовски, Скопје. (17909)

Чекови од бр. 4640663 до 4640670 од тековна сметка бр. 14352677 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Петреска Цвета, Скопје. (18034)

Чекови бр. 99907 и 99908 од тековна сметка бр. 4196085 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Николовски Здравко, Скопје. (18036)

Чек бр. 5956816 од тековна сметка бр. 3879184 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Јонческа Роса, Скопје. (18124)

Чекови од бр. 1453057 до 1453061 од бр. 5860335 до 5860349, 5632719, 5632724, 5632725 и 5716438 од тековна сметка бр. 6659872 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Милосавлева Снежана, Скопје.

Чекови бр. 3363548, 3422945 и 3422946 од тековна сметка бр. 1557332 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Бузалкова - Делидинкова Славица, Скопје. (18126)

Работна книшка на име Лидија Петрушевска, Скопје. Работна книшка на име Фатмир Хоџа, с. Рапче, Скопје. (17913)

Работна книшка на име Сетинова Трајаноска, Скопје. (17940)

Работна книшка на име Мирјана Крстевска, Скопје. Работна книшка на име Хани Руфије, Езерски лозја 86, Струга. (17944)

Работна книшка на име Драган Блажевски, Скопје.

Работна книшка на име Осман Ракип, Скопје. (18078)

Работна книшка на име Фатмир Гаши, Скопје. 18121

Работна книшка на име Јашаровска Елдеза, Скопје.

Воена книшка на име Поповски Сашо, с. Бањани, Скопје. (18024)

АДР - Дозвола бр. 588 издадена од Министерството за сообраќај - Скопје на име Маријан Мојсовски, Скопје.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 11/2001

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката: Цемпери за припадниците на полицијата во Република Македонија - 3.000 парчиња, согласно Уредбата за униформа и ознаките на униформата на Полицијата во МВР ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единична цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи):

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- квалитет	40 поени;
- цена	30 поени;
- начин на плаќање	15 поени;
- рок на испорака	15 поени.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важност на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до комисијата на 06.08.2001 година во 10.00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПОТПОРНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ЛОЗОВИ НАСАДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на повикот е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

1.2. Предмет на набавката е набавка на потпорна конструкција за лозови насади.

1.3. На тендерот може да се јави секое правно лице регистрирано за дејноста во согласност со набавката.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 и 18 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот;
- цена на секоја позиција од набавката посебно, како и крајна цел на опремата изразена во денари со сите давачки;
- карактеристики на опремата со гаранција за нејзиниот квалитет;
- начин и рок на плаќање;
- рок на испорака;
- рок и важност на понудата;
- фактор на непредвидени работи.

2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следнава придружна документација:

- Извод од регистрацијата на дејноста;
- Документ за бонитетот на понудувачот издаден од носителот на платниот промет согласно со правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);
- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација извод од судски регистар на претпријатија за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд; и
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

3.1. При изборот на најповолен понудувач ќе се имаат предвид следните критериуми:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - цена | 40 поени; |
| - квалитет | 20 поени; |
| - начин и услови на плаќање | 20 поени; |
| - рок на испорака | 10 поени; |
| - услови на гаранција | 10 поени. |

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Рок за доставување на понудите е 10 дена од денот на објавувањето.

4.2. Понудите и другата документација се доставуваат согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој содржи два запечатени коверти.

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и барање број 1/2001. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на ковертот треба да биде назначена адреса на понудувачот.

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната техничка документација и ја носи ознаката "документација".

Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и ја носи ознаката "понуѓа".

Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје) со задача да се обезбедат докази за датумот на понудата.

4.3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.4. Рок на важност на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кое не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

5.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда, а во понудата не се дозволени варијанти, т.е. опции.

5.3. Тендерската документација може да се подигне во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

5.4. Отворањето на понудите ќе се врши во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.5. Јавното отворање ќе се изврши на ден 27.07. 2001 година со почеток во 12,00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ПОТРЕБА ОД НАБАВКА НА 3 (ТРИ) ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на повикот е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје.

1.2. Предмет на набавката е набавка на три патнички возила - K5, 1900 цм, SDI, 68 KC/50 KW, климатроник, радио / CD, електрични стакла, металик.

1.3. На тендерот може да се јави секое правно лице регистрирано за дејноста во согласност со набавката.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 и член 18 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

1.5. Предметот на набавката е делив.

2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена на секоја позиција од набавката посебно, како и крајна цена на опремата, изразена во денари - сите давачки,
- карактеристики на опремата со гаранција за нејзиниот квалитет,
- начин и рок на плаќање,
- рок на испорака,
- рок на важност на понудата,
- фактор на непредвидени работи.

2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следнава придружна документација:

- извод од регистрацијата на дејноста;
- документ за бонитетот на понудувачот издаден од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);
- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација извод од судски регистар на претпријатија за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд; и
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

3.1. При изборот на најповолен понудувач ќе се имаат предвид следните критериуми:

- цена (40 поени);
- квалитет (20 поени);
- начин и услови на плаќање (20 поени);
- рок на испорака (10 поени);
- услови на гаранција (10 поени).

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Рок за доставување на понудите е 10 дена од денот на објавувањето.

4.2. Понудите и другата документација се доставуваат согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој содржи два запечатени коверти.

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и барање број 4/2001. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на ковертот треба да биде назначена адреса на набавувачот.

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната техничка документација и ја носи ознаката "документација".

Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и ја носи ознаката "понуѓа".

Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје) со задача да се обезбедат докази за датумот на понудата.

4.3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.4. Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

5.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда, а во понудата не се дозволени варијанти, т.е. опции.

5.3. Отворањето на понудите ќе се врши во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.4. Јавното отворање ќе се изврши на ден 26.07. година со почеток во 14,00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членовите 10, 14, 33 и 35 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 5/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1.Нарачател: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Изградба на калемара и стакленик со комплет градежно - занаетчиски монтажни работи во село Трстеник.

1.3. Планиран почеток на изведба на работите: 01.09.2001 година.

1.4. Планиран рок на изведба на работите: 01.12.2001 година.

1.5. Финансирање: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство со средствата од продажбата на АД "Македонски телекомуникации".

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.7. Право на учество имаат сите физички и правни лица, регистрирани за ваков вид работи чие седиште е во Република Македонија.

1.8. Секој учесник во претквалификацијата треба да има подобност за понудувач на комплетна изведба на работите наведени во т.1.2.

1.9. Отворање на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. РОКОВИ

2.1.Рок за поднесување на пријавите: 28.07.2001 година.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Кон пријавата понудувачот треба да ја приложи следната документација:

Претставување за понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс);

- Документ за регистрација за вршење на дејност;

- Документ за бонитет од носителот на платниот промет;

- Годишни финансиски сметки за последните три години, оверени од овластен орган или ревизор (услов минимум 2 милиони германски марки во денарска противвредност, просечно за последните три години;

- Документ за слободни обртни средства или можност за добивање на кредитни линии или други финансиски извори;

- Име, адреса, телефон-факс на депонентната банка на понудувачот;

- Писмено овластување за прибирање или потврдување на одредени податоци од депонентната банка на понудувачот;

- Изјава на понудувачот дека не е под стечај или ви процес на ликвидација, потпишана од одговорното лице;

- Доказ дека нема правосилна пресуда со која му е изречена мерка за забрана за вршење на дејноста;

- Информација за водење на судски спор кој е во тек или бил во тек во последните 3 години во кој бил вклучен понудувачот, инволвирани страни и износ на спорот;

- Референтна листа за веќе изведени слични објекти со наведена вкупна инвестициона вредност, име на инвеститорот, во последните 10 години;

- Листа на објекти во изградба, со наведена вкупна инвестициона вредност, име на инвеститорот;

- Податоци за кадровска екипираност: редовно вработени, искуство, стручност, квалификации, предложен стручен тим (со референца) за изведување на работите и слично;

- Податоци за механоопременост: машини, бази, постројки, опрема по вид, перформанси и старост;

- Други информации за кои понудувачот смета дека се битни за своето претставување.

3.2. Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе фирми, потребно е да се достави:

Документација за секоја од фирмите наведена во т. 3.1.;

- Потпишан и заверен договор за точно наведени обврски и права;

- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и лице овластено за потпишување на документите во име на останатите партнери;

3.3. Бараната документација (извод од регистрација на дејноста, документ за бонитет од носителот на платниот промет, извештаи за финансиска состојба и ревизорски контроли) да се достави во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА

1. Генерални квалификации на понудувачот	5 поени,
2. Искуство на понудувачот на објекти од сличен вид и обем	30 поени,
3. Финансиски показатели за понудувачот	20 поени,
4. Искуство, стручност и квалификации на работната рака и предложениот стручен тим за проектот	20 поени,
5. Расположива механизација	15 поени,
6. Тековни проекти	10 поени.
Вкупно:	100 поени.

Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 70 поени ќе бидат претквалификувани и поканети да подигнат документација и достават своја понуда.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

5.1. Пријавата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот;

5.2. Пријавата се доставува во 1 (еден) оригинален примерок кој треба да биде потпишан и заверен од одговорно лице на понудувачот;

5.3. Пријавата и бараната документација се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои ознаката " не отворај" и број на јавниот повик, а во средината на ковертот треба да биде назначен набавувачот, неговата точна адреса и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентифува понудувачот;

5.4. Пријавата и бараната документација се доставува преку пошта или со предавање во архивата на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2, Скопје најдоцна до денот (28. 07.2001 година), назначен за доставување.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Пријавите кои не се пристигнати или предадени во рокот, како и оние кои не се изготвени според позициите на повикот нема да бидат разгледани;

6.2. Пријавите кои не ги содржат бараните податоци согласно т.3, ќе се сметаат за нецелосни и ќе се одрази врз вкупната оценка на подобноста на понудувачот;

6.3. Учество во претквалификацијата не дава автоматско право за учество на ограничениот повик за набавка;

6.4. Тендерска документација ќе се достави само на оние учесници во претквалификацијата, кои ќе бидат избрани за подобни, а за оние кои нема да бидат избрани за подобни немаат право на жалба.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон; (02) 134-477, на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЛОЗНИ КАЛЕМИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на повикот е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

1.2. Предмет на набавката е набавка на 100.000 лозни калемии.

1.3. На тендерот може да се јави секое правно лице регистрирано за дејноста во согласност со набавката.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 и 18 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена на секоја позиција од набавката посебно, како и крајна цена на опремата, изразена во денари - сите давачки,

- начин и рок на плаќање,
- рок на испорака,
- рок на важност на понудата,
- фактор на непредвидени работи.

2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следнава придружна документација:

- извод од регистрацијата на дејноста;
- документ за бонитетот на понудувачот издаден од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација извод од судски регистар на претпријатија за поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Основен суд; и

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење дејност (извод од судска евиденција - уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

3.1. При изборот на најповолен понудувач ќе се имаат предвид следните критериуми:

- цена (40 поени);
- квалитет (20 поени);
- начин и услови на плаќање (20 поени);
- рок на испорака (20 поени).

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Рок за доставување на понудите е 10 дена од денот на објавувањето.

4.2. Понудите и другата документација се доставуваат согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој содржи два запечатени коверти.

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и барање број 6/2001. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентифува понудувачот. Во средината на ковертот треба да биде назначена адреса на набавувачот.

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната техничка документација и ја носи ознаката "документација".

Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и ја носи ознаката "понуда".

Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје) со задача да се обезбедат докази за датумот на понудата.

4.3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.4. Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

5.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда, а во понудата не се дозволени варијанти, т.е. опции.

5.3. Тендерската документација може да се подигне во министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

5.4. Отворањето на понудите ќе се врши во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.5. Јавното отворање ќе се изврши на ден 26.07.2001 година со почеток во 8,00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА И ИЗВЕДБА НА СИСТЕМ "КАПКА ПО КАПКА"

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на повикот е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

1.2. Предмет на набавката е набавка на опрема и изведба на систем "капка по капка".

1.3. На тендерот може да се јави секое правно лице регистрирано за дејноста во согласност со набавката.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 и 18 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот;
- цена на секоја позиција од набавката посебно, како и крајна цена на опремата изразена во денари со сите давачки;
- карактеристики на опремата со гаранција за нејзиниот квалитет;
- начин и рок на плаќање;
- рок на испорака;
- рок на важност на понудата;
- фактор на непредвидени работи.

2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следнава придружна документација:

- извод од регистрацијата на дејноста;
- документ за бонитетот на понудувачот издаден од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);
- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација извод од судски регистар на претпријатија за поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Основен суд и

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејност (извод од судска евиденција - уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

3.1. При изборот на најповолен понудувач ќе се имаат предвид следните критериуми:

- цена	40 поени;
- квалитет	20 поени;
- начин и услови на плаќање	20 поени;
- рок на испорака	10 поени;
- услови на гаранција	10 поени.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Рок за доставување на понудите е 10 дена од денот на објавувањето.

4.2. Понудите и другата документација се доставуваат согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој содржи два запечатени коверти.

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и барање број 7/2001. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на ковертот треба да биде назначена адреса на набавувачот.

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната техничка документација и ја носи ознаката "документација".

Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и ја носи ознаката "понуда".

Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје, со задача да се обезбедат докази за датумот на понудата.

4.3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.4. Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

5.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда, а во понудата не се дозволени варијанти, т.е. опции.

5.3. Тендерската документација може да се подигне во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

5.4. Отворањето на понудите ќе се врши во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.5. Јавното отворање ќе се изврши на ден 27.07.2001 година со почеток во 9,00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОЖИЛЕНИ РЕЗНИЦИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на повикот е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

1.2. Предмет на набавката е набавка на 80.000 ожилени резници од клонски безвирусен материјал.

1.3. На тендерот може да се јави секое правно лице регистрирано за дејноста во согласност со набавката.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 и 18 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

1.5. Предметот на набавката е делив.

2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот;
- цена на секоја позиција од набавката посебно, како и крајна цена на опремата изразена во денари со сите давачки;

- начин и рок на плаќање;
- рок на испорака;
- рок на важност на понудата;
- фактор на непредвидени работи.

2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следнава придружна документација:

- извод од регистрацијата на дејноста;
- документ за бонитетот на понудувачот издаден од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација извод од судски регистар на претпријатија за поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Основен суд и

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејност (извод од судска евиденција - уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

3.1. При изборот на најповолен понудувач ќе се имаат предвид следните критериуми:

- цена	40 поени;
- квалитет	20 поени;
- начин и услови на плаќање	20 поени;
- рок на испорака	20 поени.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Рок за доставување на понудите е 10 дена од денот на објавувањето.

4.2. Понудите и другата документација се доставуваат согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој содржи два запечатени коверти.

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и барање број 10/2001. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на ковертот треба да биде назначена адреса на набавувачот.

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната техничка документација и ја носи ознаката "документација".

Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и ја носи ознаката "понуда".

Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје, со задача да се обезбедат докази за датумот на понудата.

4.3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.4. Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

5.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда, а во понудата не се дозволени варијанти, т.е. опции.

5.3. Тендерската документација може да се подигне во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

5.4. Отворањето на понудите ќе се врши во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.5. Јавното отворање ќе се изврши на ден 26.07.2001 година со почеток во 10,00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членовите 10, 14, 33 и 35 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 13/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје и ЈП ХС "Злетовица", - Пробиштип.

1.2. Предмет на набавката: Изведба на обиколен тунел на браната "Кнежево" - Злетово со загат. За несметано вршење на работите за финансирање на браната се предвидува свртување на реката со помош на обиколен тунел и возооден загат. Обиколниот тунел е со кружен профил со дијаметар 3,4 м и должина од 320 м, а висината на загатот е 9,0 м.

1.3. Планиран почеток на изведба на работите: септември 2001 година.

1.4. Планиран рок на изведба на работите: 10 месеци.

1.5. Финансирање: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство со средствата од продажбата на АД "Македонски телекомуникации".

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен;

1.7. Право на учество имаат сите физички и правни лица, регистрирани за ваков вид работи чие седиште е во Република Македонија;

1.8. Секој учесник во претквалификацијата треба да има подобност за понудувач на комплетна изведба на работите наведени во т. 1.2.;

1.9. Отворање на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. РОКОВИ

2.1. Рок за поднесување на пријавите: заклучно 30.07.2001 година.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Кон пријавата понудувачот треба да ја приложи следната документација:

Претставување за понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс);

- Документ за регистрација за вршење на дејност;

- Документ за бонитет од носителот на платниот промет;

- Годишни финансиски сметки за последните три години, оверени од овластен орган или ревизор (услов минимум 2 милиони германски марки во денарска противвредност, просечно за последните три години);

- Документ за слободни обртни средства или можност за добивање на кредитни линии или други финансиски извори;

- Име, адреса, телефон-факс на депонент на банка на понудувачот;

- Писмено овластување за прибирање или потврдување на одредени податоци од депонентната банка на понудувачот;

- Изјава на понудувачот дека не е под стечај или ви процес на ликвидација, потпишана од одговорното лице;

- Доказ дека нема правосилна пресуда со која му е изречена мерка за забрана за вршење на дејноста;

- Информација за водење на судски спор кој е во тек или бил во тек во последните 3 години во кој бил вклучен понудувачот, инволвирани страни и износ на спорот;

- Референтна листа за веќе изведени слични објекти со наведена вкупна инвестициона вредност, име на инвеститорот, во последните 10 години;

- Листа на објекти во изградба, со наведена вкупна инвестициона вредност, име на инвеститорот;

- Податоци за кадровска екипираност: редовно вработени, искуство, стручност, квалификации, предложен стручен тим (со референци) за изведување на работите и слично;

- Податоци за механоопременост: машини, бази, постројки, опрема по вид, перформанси и старост;

- Други информации за кои понудувачот смета дека се битни за своето претставување.

3.2. Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе фирми, потребно е да се достави:

Документација за секоја од фирмите наведена во т.3.1.;

- Потпишан и заверен договор за точно наведени обврски и права;

- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и лице овластено за потпишување на документите во име на останатите партнери;

3.3. Бараната документација (извод од регистрација на дејноста, документ за бонитет од носителот на платниот промет, извештаи за финансиска состојба и ревизорски контроли) да се достави во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА

1. Генерални квалификации на понудувачот

5 поени,

2. Искуство на понудувачот на објекти од сличен вид и обем

30 поени,

3. Финансиски показатели за понудувачот

20 поени,

4. Искуство, стручност и квалификации на работната рака и предложениот стручен тим за проектот

20 поени,

5. Расположива механизација

15 поени,

6. Тековни проекти

10 поени.

Вкупно:

100 поени.

Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 70 поени ќе бидат претквалификувани и поканети да подигнат документација и достават своја понуда.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

5.1. Пријавата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот;

5.2. Пријавата се доставува во 1 (еден) оригинален примерок кој треба да биде потпишан и заверен од одговорно лице на понудувачот;

5.3. Пријавата и бараната документација се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои ознаката " не отворај " и број на јавниот повик, а во средината на ковертот треба да биде назначен набавувачот, неговата точна адреса и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентифува понудувачот;

5.4. Пријавата и бараната документација се доставува преку пошта или со предавање во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2, Скопје најдоцна до денот (30.07.2001 година), назначен за доставување.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Пријавите кои не се пристигнати или предадени во рокот, како и оние кои не се изготвени според позициите на повикот нема да бидат разгледани;

6.2. Пријавите кои не ги содржат бараните податоци согласно т.3, ќе се сметаат за нецелосни и ќе се одрази врз вкупната оценка на подобноста на понудувачот;

6.3. Учество во претквалификацијата не дава автоматско право за учество на ограничениот повик за набавка;

6.4. Тендерска документација ќе се достави само на оние учесници во претквалификацијата, кои ќе бидат избрани за подобни, а за оние кои нема да бидат избрани за подобни немаат право на жалба.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон; (02) 134-477, на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Советот на општина Босилово, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2001

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по отворен повик бр. 2/2001 е општина Босилово.

1.2. Предмет на набавката е: изградба на делница од локалниот пат Старо Балдовици - Петралници и делница од локалниот пат Босилово - спој Р - 523.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно членовите 15 и 16 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98)

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да содржи единечни цени за количините, како и вкупна цена со посебно искажан ДДВ за позициите дадени во тендерот, кој може да се подигне кај набавувачот.

2.3. Рок на изведба на работите.

- 2.4. Начин на плаќање.
2.5. Гаранции за квалитет.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.1. Извод од регистрација на дејноста.
3.2. Документ за бонитет, од носителот на платниот промет.
3.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорно лице на понудувачот.
3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- 4.1. Цена на чинење.
4.2. Квалитет.
4.3. Рок и услови на плаќање.
4.4. Рок за извршување на работите.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудувачите своите понуди да ги достават во согласност со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки, преку пошта на горенаведената адреса или во архивата на набавувачот.

5.2. Рок на доставување на понудите е 15 дена од јавување на повикот во средствата за информирање.

5.3. Отворање на понудите ќе се изврши во просториите на градоначалникот на општина Босилово во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и кои не ги содржат бараните податоци ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земат на разгледување.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За поблиски информации понудувачите можат да се обратат на телефон/факс (0902) 371-600

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

ОДЛУКИ ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ НА МАКЕДОНСКАТА БЕРЗА

Р.бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ДЕМ)	Капитал за продажба (ДЕМ)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Максимален дисконт
1	Југоопрема	Скопје	2.800.000	654.426	23,37%	0,00%
2	Железник	Демир Хисар	2.408.500	1.125.100	46,71%	0,00%
3	Хидрант	Крушево	295.548	173.700	58,77%	0,00%
4	Охридтурист	Охрид	13.304.152	1.135.072	8,53%	0,00%

Повеќе информации во врска со приватизацијата можат да се најдат на следната Интернет адреса: <http://www.mpa.org.mk>

СОДРЖИНА

	Страница		Страница
1056. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Мисијата на Република Македонија при Европската Унија.....	3627	1063. Решение за изменување и дополнување на Решението за распоредување на осудените и осудените малолетни лица во казнено-поправните и воспитно-поправните установи.....	3628
1057. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор Шеф на Мисијата на Република Македонија при Европските Заедници.....	3627	1064. Правилник за условите што треба да ги исполнуваат правните лица во поглед на опремата, уредите и објектите за вршење испитувања на средствата за заштита на растенијата.....	3628
1058. Решение за распишување на дополнителни избори.....	3627	1065. Правилник за условите што треба да ги исполнуваат правните лица во поглед на опремата, уредите и просториите за вршење дејност производство, промет на големо и мало на средствата за заштита на растенијата и содржината и начинот на водење на регистарот.....	3629
1059. Одлука за давање согласност на Одлуката за основање на друштво со ограничена одговорност во мешовита сопственост.....	3627	1066. Одлука за мерките и постапката за преземање мерки спрема банки во услови на привремена или трајна неликвидност ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 17/98 и 51/2001) - пречистен текст.....	3632
1060. Одлука за престанување на важноста на Одлуката за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	3627	1067. Одлука за единствената тарифа по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 82/92, 68/93, 28/94, 67/94, 22/95, 56/95, 62/95, 4/96, 45/96, 60/96, 61/98, 24/2000, 16/2001 и 50/2001) - пречистен текст.....	3632
1061. Програма за изменување на Програмата за статистички истражувања за периодот 1998 - 2002 година.....	3628		
1062. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.....	3628		

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.